



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република Македонија" излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена.	Вторник, 6 февруари 2001 Скопје Број 8	Аконтацијата за 2001 година изнесува 7.800 денари. Овој број чини 200 денари. Жиро сметка 40100-603-12498
--	--	---

239.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ИЗВОРНИТЕ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЈАВНИТЕ ПОТРЕБИ ЗА 2001 ГОДИНА

Се прогласува Законот за ограничување на изворните приходи за финансирање на јавните потреби за 2001 година,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 1 февруари 2001 година.

Бр. 07-460/1 Претседател
1 февруари 2001 година на Република Македонија,
Скопје **Борис Трајковски, с.р.**

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

ЗАКОН

ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ИЗВОРНИТЕ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЈАВНИТЕ ПОТРЕБИ ЗА 2001 ГОДИНА

Член 1

Изворните приходи (без трансферните средства) за финансирање на јавните потреби за 2001 година се ограничуваат на вкупен износ од 83.025.162.000 денари.

Износот на приходите од став 1 на овој член се распределуваат на:

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Републиката | 53.922.000.000 денари |
| 2. Единиците на локалната самоуправа | 840.400.000 денари |
| 3. Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија | 17.702.000.000 денари |
| 4. Фондот за здравствено осигурување на Македонија | 8.142.000.000 денари |
| 5. Заводот за вработување на Република Македонија | 1.116.000.000 денари |
| 6. Фондот за патишта | 1.210.432.000 денари |
| 7. Фондот за заштита и унапредување на животната средина и природата | 41.000.000 денари |
| 8. Фондот за води | 51.330.000 денари |
| ВКУПНО: | 83.025.162.000 денари |

Член 2

Изворните приходи на единиците на локалната самоуправа одделно изнесуваат:

- | | |
|------------------|-------------------|
| Општина Берово | 4.773.000 денари |
| Општина Пехчево | 1.811.000 денари |
| Општина Битола | 38.039.000 денари |
| Општина Бистрица | 4.641.000 денари |
| Општина Новаци | 2.619.000 денари |
| Општина Бач | 1.618.000 денари |

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| Општина Старавина | 1.804.000 денари |
| Општина Могила | 3.145.000 денари |
| Општина Кукуречани | 2.816.000 денари |
| Општина Цапари | 1.851.000 денари |
| Општина Добрушево | 1.438.000 денари |
| Општина Брод Македонски | 1.828.000 денари |
| Општина Самоков | 947.000 денари |
| Општина Пласница | 1.217.000 денари |
| Општина Валандово | 4.016.000 денари |
| Општина Винаца | 6.259.000 денари |
| Општина Блатец | 950.000 денари |
| Општина Гевгелија | 7.869.000 денари |
| Општина Миравци | 1.614.000 денари |
| Општина Богданци | 3.692.000 денари |
| Општина Стар Дојран | 2.028.000 денари |
| Општина Гостивар | 18.742.000 денари |
| Општина Неготино-Полошко | 6.385.000 денари |
| Општина Врапчиште | 3.713.000 денари |
| Општина Ростуше | 5.890.000 денари |
| Општина Маврови Анови | 3.430.000 денари |
| Општина Чеграње | 4.868.000 денари |
| Општина Долна Бањица | 3.518.000 денари |
| Општина Србиново | 2.363.000 денари |
| Општина Вруток | 2.622.000 денари |
| Општина Дебар | 6.559.000 денари |
| Општина Центар Жупа | 2.440.000 денари |
| Општина Делчево | 6.126.000 денари |
| Општина Македонска Каменица | 2.828.000 денари |
| Општина Демир Хисар | 2.557.000 денари |
| Општина Сопотница | 966.000 денари |
| Општина Кавадарци | 17.365.000 денари |
| Општина Конопиште | 2.217.000 денари |
| Општина Росоман | 2.228.000 денари |
| Општина Кичево | 8.770.000 денари |
| Општина Другово | 3.023.000 денари |
| Општина Осломеј | 3.389.000 денари |
| Општина Вранешница | 1.396.000 денари |
| Општина Зајас | 3.269.000 денари |
| Општина Кочани | 9.997.000 денари |
| Општина Чешиново | 1.075.000 денари |
| Општина Облешево | 2.009.000 денари |
| Општина Зрновци | 1.186.000 денари |
| Општина Оризари | 1.676.000 денари |
| Општина Кратово | 3.619.000 денари |
| Општина Крива Паланка | 6.889.000 денари |
| Општина Ранковце | 1.454.000 денари |
| Општина Куманово | 27.321.000 денари |
| Општина Липково | 9.259.000 денари |
| Општина Орашец | 1.368.000 денари |
| Општина Клечовце | 1.686.000 денари |
| Општина Старо Нагоричане | 3.806.000 денари |
| Општина Крушево | 4.347.000 денари |
| Општина Житоше | 935.000 денари |
| Општина Неготино | 6.530.000 денари |
| Општина Демир Капија | 1.774.000 денари |
| Општина Охрид | 29.502.000 денари |
| Општина Белчишта | 5.080.000 денари |
| Општина Косел | 2.584.000 денари |
| Општина Мешеишта | 2.166.000 денари |
| Општина Прилеп | 24.924.000 денари |
| Општина Долнени | 5.238.000 денари |
| Општина Тополчани | 1.949.000 денари |
| Општина Кривогаштани | 2.694.000 денари |
| Општина Витолиште | 1.719.000 денари |
| Општина Пробиштип | 4.918.000 денари |

Општина Злетово	1.379.000 денари
Општина Радовиш	7.291.000 денари
Општина Конче	1.922.000 денари
Општина Подареш	1.583.000 денари
Општина Ресен	10.570.000 денари
Општина Свети Николе	6.368.000 денари
Општина Лозово	1.082.000 денари
Општина Струмица	16.173.000 денари
Општина Ново Село	6.195.000 денари
Општина Василево	4.497.000 денари
Општина Босилово	5.006.000 денари
Општина Куклиш	2.644.000 денари
Општина Муртино	2.560.000 денари
Општина Струга	17.770.000 денари
Општина Луково	3.080.000 денари
Општина Делогожда	3.986.000 денари
Општина Лабуништа	4.824.000 денари
Општина Велешта	3.607.000 денари
Општина Вевчани	1.858.000 денари
Општина Тетово	26.402.000 денари
Општина Цепиште	2.691.000 денари
Општина Теарце	8.782.000 денари
Општина Брвеница	5.932.000 денари
Општина Камењане	4.454.000 денари
Општина Боговиње	4.572.000 денари
Општина Шипковица	3.252.000 денари
Општина Желино	8.697.000 денари
Општина Јегуновце	3.234.000 денари
Општина Вратница	1.428.000 денари
Општина Велес	16.779.000 денари
Општина Богомила	1.104.000 денари
Општина Градско	1.885.000 денари
Општина Чашка	1.509.000 денари
Општина Извор	948.000 денари
Општина Штип	19.665.000 денари
Општина Карбинци	2.937.000 денари
Општина Гази Баба	16.872.000 денари
Општина Арачиново	2.805.000 денари
Општина Петровец	4.084.000 денари
Општина Илинден	4.932.000 денари
Општина Кисела Вода	27.598.000 денари
Општина Студеничани	5.710.000 денари
Општина Зелениково	3.172.000 денари
Општина Сопиште	4.056.000 денари
Општина Карпош	16.753.000 денари
Општина Сарај	7.968.000 денари
Општина Кондово	3.665.000 денари
Општина Горче Петров	9.843.000 денари
Општина Чаир	19.299.000 денари
Општина Чучер-Сандево	4.657.000 денари
Општина Шуто Оризари	4.257.000 денари
Општина Центар	22.453.000 денари
Град Скопје	90.266.000 денари
ВКУПНО:	840.400.000 денари

Член 3

Во рамките на вкупно утврдените средства за финансирање на јавните потреби на единиците на локалната самоуправа, Владата на Република Македонија може да врши измена на распоредот на средствата.

Измени можат да се вршат доколку одделна единица на локална самоуправа оствари помал износ на изворни приходи од утврдениот во член 2 од овој закон.

Член 4

Наплатените приходи од претходни години по основа на придонеси за Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија, Фондот за здравствено осигурување на Македонија и Заводот за вработување на Република Македонија, што ќе се наплатат во 2001 година не влегуваат во износите утврдени во член 1 од овој закон.

Приходите од став 1 на овој член се уплатуваат на посебни потсметки на фондовите и Заводот.

Член 5

Приходите остварени над утврдениот износ во членовите 1 и 2 на овој закон ќе се насочуваат на посебна сметка на Република Македонија.

За користење на средствата од став 1 на овој член одлучува Владата на Република Македонија.

Член 6

Празнењето на приходите го врши Заводот за платен промет и за остварувањето на приходите го извештува Министерството за финансии.

Празнењето на приходите за единиците на локалната самоуправа го врши Заводот за платен промет од уплатените сметки на досегашните општини врз основа на утврденото учество во вкупниот број на население, бројот на населените места и површината на општините искажана во км² на ниво на старите општини.

Член 7

За спроведувањето на овој закон ќе се грижи Министерството за финансии.

Член 8

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 1 јануари 2001 година.

240.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕРСОНАЛНИОТ ДАНОК НА ДОХОД

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 1 февруари 2001 година.

Бр. 07-459/1
1 февруари 2001 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕРСОНАЛНИОТ ДАНОК НА ДОХОД

Член 1

Во Законот за персоналниот данок од доход ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/93, 3/94, 70/94, 71/96 и 28/97) во насловот на Законот и во другите одредби од Законот зборовите: "данок од доход" се заменуваат со зборовите: "данок на доход".

Член 2

Членот 3 се менува и гласи:

"Доходот што подлежи на оданочување го сочинуваат следниве видови приходи остварени во земјата и во странство:

- 1) лични примања;
- 2) приходи од земјоделска дејност;
- 3) приходи од самостојна дејност;
- 4) приходи од имот и имотни права;
- 5) приходи од авторски права и права од индустриска сопственост;
- 6) приходи од капитал;
- 7) капитални добивки;
- 8) добивки од игри на среќа и други наградни игри; и
- 9) други приходи.

На оданочување подлежат сите приходи од став 1 на овој член што се остварени во пари, хартии од вредност, во натура или во некој друг вид."

Член 3

Во членот 4 пред ставот 1 се додава нов став 1, кој гласи:

"Даночен период за кој се утврдува данокот на доход е календарската година."

Ставот 1 станува став 2.

Во ставот 2 кој станува став 3 по зборот "став" бројот "1" се заменува со бројот "2".

Член 4

Членот 6 се менува и гласи:

"Данок на доход не се плаќа на примањата по основа на:

1) награди што ги доделува Организацијата на обединетите нации и меѓународните организации;

2) награди за животни достигнувања во науката, културата и спортот;

3) стипендии и кредити на ученици и студенти што ги доделуваат органите на државната управа и фондации во согласност со закон;

4) награди на спортисти за постигнати резултати на официјални меѓународни натпревари;

5) стипендии за спортисти;

6) надоместок за патни и дневни трошоци за службени патувања, теренски додаток и одвоен живот на вработени лица во висина утврдена со колективниот договор на ниво на гранка, а доколку не е утврдена со грански договор во висина утврдена со прописите за органите на управата;

7) надоместок на трошоци за превоз до работа и од работа, надоместок за исхрана на вработените и регрес за годишен одмор, до пропишаниот износ;

8) надоместок за инвалидност, плата и пензија на инвалидно лице;

9) детски додаток;

10) други социјални додатоци за деца, утврдени со закон;

11) паричен надоместок за време на невработеност, утврден со закон;

12) помош во случај на смрт на член на семејството, до пропишаниот износ;

13) помош за претрпени штети од елементарни непогоди, до пропишаниот износ;

14) надоместок по основа на здравствено осигурување, освен надоместок на плата;

15) помошти за социјална заштита;

16) надоместок за телесно оштетување;

17) надоместок на штета по основа на осигурување на живот и имотни осигурувања;

18) камати по јавни заеми;

19) камати по обврзници издадени од Република Македонија и единиците на локалната самоуправа;

20) камати на штедни влогови, тековни сметки и депозити по видување;

21) алиментации и надоместоци на штета по судска одлука;

22) отпремнина која се дава при заминување во пензија и

23) еднократен надоместок во вид на испратнина, заради трајно работно ангажирање на работниците, под услови и начин утврдени со закон."

Член 5

Членот 8 се менува и гласи:

"Обврзник на данокот на доход, во смисла на овој закон, е и физичко лице - трговец, трговец поединец, како и физички лица што се занимаваат со земјоделска дејност, со занаетчиска дејност и лица кои вршат услуги или слободни занимања."

Член 6

Членот 10 се менува и гласи:

"Основа на данокот на доход претставува доходот за оданочување според член 3 на овој закон намален за:

1) придонесите за пензиско и инвалидско осигурување, здравствено осигурување и вработување, освен за придонесите од земјоделска дејност што ги плаќаат земјоделците на катастарскиот приход;

2) придонесите за доброволно пензиско и инвалидско осигурување платени од обврзникот;

3) личното ослободување во износ од 30.000 денари при годишно пресметување на данокот на доход и

4) таксите и другите јавни давачки платени од приходите на обврзникот.

Намалувањата од став 1 на овој член не се признаваат при пресметување на данокот на доход остварен од нерезидентни лица на територијата на Републиката."

Член 7

Членот 11 се менува и гласи:

"Износот на личното ослободување од член 10 точка 3) на овој закон, на почетокот на секоја година се валоризира со коефициентот на порастот на просечната месечна нето плата на вработените во Републиката остварена во претходната година, според податоците на Државниот завод за статистика.

Износот на личното ослободување од став 1 на овој член го објавува министерот за финансии на почетокот на секоја година."

Член 8

Членот 12 се менува и гласи:

"Данокот на доход се плаќа по следниве стапки:

на доходот за оданочување	стапка
до 360.000 денари	15%
над 360.000 денари.....	18%

Член 9

По член 13 по насловот "Утврдување на одделните видови приходи" поднасловот "1. Лични примања по основа на работен однос, пензии и инвалидни" и членот 14 се менуваат и гласат:

"1. Лични примања

Член 14

Лични примања претставуваат сите приходи што ќе ги оствари обврзникот по основа на работен однос, вклучувајќи ги и приходите по договор за повремено или привремено вршење услуги на органите на државната управа, на домашните и странските правни лица, како и на домашните и странските физички лица што вршат самостојна дејност, ако со овој закон не се изземени од оданочување."

Член 10

По членот 14 се додава нов член 14-а, кој гласи:

"Член 14-а

Лични примања во смисла на член 14 од овој закон претставуваат:

1) плати и други дополнителни примања по основа на работен однос, освен примањата што се изземени од оданочување според член 6 на овој закон;

2) пензиите;

3) примањата на членови на органите на управување и на органите на надзор на трговските друштва;

4) примањата на функционери, пратеници, советници и други носители на јавни функции;

5) надоместоци на професионални спортисти;

6) надоместок за време на боледување;

7) надоместок за време на отсуство од работа;

8) надоместок за работа на судии поротници, вешти лица и стечајни управници кои немаат својство на вработени лица во соодветните институции или друштва;

9) надоместок на членовите на Македонската академија на науките и уметностите;

10) плата остварена со работа во странство врз основа на работен однос заснован во земјата и

11) секој поединечно остварен приход врз основа на договор за повремено или привремено вршење на услуги на правни и физички лица.

Како лични примања во смисла на став 1 на овој член се сметаат и други примања, кои наместо во пари се даваат во вид на бонови, парични потврди, акции, стоки, или во некој друг облик кој има парична вредност."

Член 11

Членот 15 се менува и гласи:

"Основа за пресметување на данокот на личните примања претстаува:

1) остварената бруто плата, односно бруто износот на дополнителното примање по основа на работен однос, намалени за придонесите и личното ослободување;

2) бруто платата остварена со работа во странство врз основа на работниот однос што е заснован во земјата, намалена за придонесите и личното ослободување;

3) остварената бруто пензија намалена за придонесите и личното ослободување;

4) бруто износот на примањето, надоместокот, односно приходот од член 14-а точки 3), 4), 8), 9) и 11) на овој закон или на другите приходи кои не се остварени по основ на работен однос;

5) бруто платата, односно бруто износот на дополнителното примање по основа на работен однос на странско физичко лице-нерезидент што ја остварува од работа кај резидент на Република Македонија;

6) бруто платата, односно бруто износот на дополнителното примање по основа на работен однос што ја остварува резидентот кој работи во странски дипломатски и конзуларни претставништва и меѓународни организации во Република Македонија намалена за придонесите и лично ослободување;

7) номиналната вредност на боновите, паричните потврди и акциите;

8) цената која би се постигнала со продажба на стоките, во случаите на лични примања исплатени во стока и

9) надоместокот што би се постигнал на пазарот за примањата во некој друг облик кој не е наведен во точките од 1) до 7) на овој член.

Висината на цената, односно на надоместокот од став 1 точка 8) на овој член ја утврдува исплатувачот на личните примања во моментот на давањето на соодветното примање.

Ако органот за јавни приходи оцени дека утврдена цена, односно надоместокот од став 1 точка 8) на овој член е пониска од онаа што може да се постигне на пазарот, ќе ја утврди таа цена, односно надоместокот во висина која би можела да се постигне на пазарот."

Член 12

По членот 15 се додава нов член 15-а, кој гласи:

"Член 15-а

Данокот на доход за личните примања од член 14 на овој закон е аконтативен, освен ако поинаку не е определено со овој закон.

Данокот на доход од став 1 на овој член се плаќа по следниве стапки:

на месечна даночна основа	по стапка
до 30.000 денари	15%
над 30.000 денари	18%

На даночниот обврзник по основа на личните примања од плата од работен однос и пензија, даночната основа му се намалува за лично ослободување во износ од една дванаесеттина од износот утврден во член 10 став 1 точка 3) на овој закон."

Член 13

Во членот 17 точката б) се брише.

Член 14

Во членот 21 ставот 2 се менува и гласи:

"Министерот за финансии ќе донесе поблиски прописи со кои ќе ги утврди мерилата и критериумите за случаите од став 1 на овој член."

Член 15

По членот 26 се додава нов член 26-а кој гласи:

"Член 26-а

Се ослободува од плаќање на данокот од земјоделска дејност за период од пет години лицето кое за првпат ќе се определи за вршење на земјоделска дејност како основна дејност, како и лицето кое ќе се врати на село и ќе се реактивира како вршител на земјоделска дејност, а кое било евидентирано како невработено лице.

Ослободувањето од став 1 на овој член, обврзникот го остварува со барање што го доставува до органот за јавни приходи, во рок од 30 дена од почетокот на вршењето на дејноста."

Член 16

Во членот 27 по став 3 се додава нов став 4, кој гласи:

"Кога оштетувањето од елементарни непогоди, растителни болести, штеточини и други вонредни настани зафатило поголеми површини, постапката се покренува по службена должност."

Член 17

По членот 27 поднасловот "3. Лични примања од стопанска и професионална дејност" и членот 28 се менуваат и гласат:

"3. Приходи од самостојна дејност**Член 28**

Под приходи од самостојна дејност се сметаат приходите остварени од стопанска дејност, од давање професионални и други интелектуални услуги, како и приходите од земјоделска дејност кои не се опфатени со катастарскиот приход и од други дејности чија трајна цел е остварување на приходи.

Под приходи од стопанска дејност се подразбираат приходите од производна, услужна, трговска, угостителска, превозничка и друга слична дејност.

Под приходи од професионални и други интелектуални услуги се подразбираат приходите од здравствена, стоматолошка, ветеринарна, адвокатска, нотарска, консултанска, ревизорска, инженерска, архитектонска, новинарска, спортска и друга интелектуална дејност.

Под приходи од земјоделска дејност што не се опфатени со катастарскиот приход се:

1) одгледување на живина и стока на индустриски начин, кое не е во поголема мера или непосредно поврзано за обработување на земјиштето, риболов и товење риби и школки, одгледување пчели или одгледување други животни и

2) производство на семе, саден материјал и материјал за размножување, плантажно и оранжериско производство на овошни, градинарски, индустриски и фуражни култури, производство на поделелски култури, цвеќе, грмушки и шумски дрвја, печурки и други видови земјоделско и шумско производство."

Член 18

Членот 29 се менува и гласи:

"Обврзник на данокот на доход за приходите од самостојна дејност е физичко лице-трговец, трговец поединец, како и физички лица што се занимаваат со земјоделска дејност, со занаетчиска дејност и лица кои вршат услуги или слободни занимања, кои остваруваат приходи од вршење на дејност од член 28 на овој закон."

Член 19

Членот 30 се менува и гласи:

"Ако повеќе физички лица остваруваат приходи со заедничко вршење на дејност, секое од нив е обврзник на данокот на доход за делот од нето-приходот што му припаѓа според договорот за заедничко вршење на дејност. Ако со договорот не е утврдено нивно учество, за утврдување на даночната основа се смета дека нето-приходот се дели на еднакви делови.

На висината на даночната обврска на физичкото лице за делот од нето-приходот од став 1 на овој член нема влијание фактот дали нето-приходот од заедничкото вршење на дејност е распределен или не."

Член 20

По членот 30 се додаваат 13 нови члена 30-а, 30-б, 30-в, 30-г, 30-д, 30-ѓ, 30-е, 30-ж, 30-з, 30-с, 30-и, 30-ј и 30-к, кои гласат:

"Член 30-а

Основа на данокот на доход за приходите од самостојна дејност е нето-приходот кој се утврдува во даночниот биланс.

Нето-приходот претставува разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи на даночниот обврзник.

Член 30-б

Остварените вкупни приходи и вкупните расходи од член 30-а на овој закон се утврдуваат во согласност со прописите за сметководство, сметководствените стандарди и според одредбите на овој закон.

Член 30-в

Пресметката на трошоците на материјалите и набавната вредност на продадената трговска стока се врши со примена на методот на просечни цени.

Ако се користат други методи за водење на вредноста на залихите, трошоците на материјалите, односно набавната вредност на продадената стока, во даночниот биланс се искажуваат во корегирани износи, кои би произлегле од примената на методот од став 1 на овој член.

Кога потрошокот на материјалите и набавната вредност на продадените трговски стоки се евидентира според методот на плански, односно продажни цени, може да се смета како метод на просечни цени, доколку планската вредност на потрошените материјали и продажната вредност на продадените трговски стоки се корегираат за сразмерниот дел на отстапувањето.

Просечните набавни цени на потрошените материјали се утврдуваат за делот на продадените производи.

Член 30-г

Деловните расходи што настануваат од испораки на стоки, материјали и услуги со поврзани правни и физички лица се утврдуваат според цените кои би се оствариле на домашниот пазар или компаративниот странски пазар, кога не би се работело за однос меѓу поврзани лица.

Член 30-д

Сите трансакции кои даночниот обврзник ги имал со поврзани лица посебно се искажуваат во даночниот биланс, заедно со трансферните цени по кои се реализирани трансакциите.

Разликата меѓу пазарната цена и трансферната цена се вклучува во даночната основа.

Член 30-ѓ

Износот на бруто платите на вработените се признаваат во целина како одбитна ставка на товар на деловните расходи, во висина на исплатените износи.

Член 30-е

Амортизацијата на нематеријалните и материјалните средства се признава како расход во даночниот биланс до износот утврден со примена на амортизационите стапки пропишани со номенклатурата на средствата.

Еднаш амортизираните средства или група на средства не можат повторно да се вклучат во пресметка на амортизацијата при утврдување на основата за оданочување.

Преостанатата сегашна вредност на средствата кои не можат понатаму да се користат можат да се амортизираат во целина независно од пропишаниот век на траење.

Владата на Република Македонија ја пропишува Номенклатурата на средствата за амортизација и годишните амортизациони стапки, како и начинот на прес-

метување на амортизацијата, односно отписот на вредноста на нематеријалните и материјалните средства.

Член 30-ж

Кога со примена на функционалниот метод на амортизација, вкупната амортизација се зголемува за повеќе од 10% од амортизацијата пресметана со пропорционалниот метод, за пресметка на амортизацијата по функционалниот метод, потребна е согласност од органот за јавни приходи.

Член 30-з

Ревалоризацијата на нематеријалните и материјалните средства, вклучувајќи ја и нивната амортизација, се признава како расход во даночниот биланс до висина на износот утврден со коефициентот на растежот на цените на производителите на индустриски производи, според податоците на Државниот завод за статистика.

Ревалоризација на средствата нема да се спроведува доколку коефициентот на растежот на цените од став 1 на овој член од почетокот до крајот на даночниот период не е поголем од 10%.

Член 30-с

На товар на расходите во даночниот биланс се признаваат и:

1) трошоците за истражување и развој направени во рамките на сопствени истражувачко-развојни центри или преку самостојни научно-истражувачки институции;

2) трошоците по основа на камати на кредити кои се користени исклучиво за вршење на дејноста на обврзникот, освен каматите на кредитите што се користени за набавка на патнички автомобили. Ако постои кредитен однос меѓу поврзани лица, трошоците на каматите се признаваат до износот на каматите по кои можело да се земе соодветен кредит во пресметковниот период од комерцијалните банки;

3) премиите платени за осигурување на деловниот имот на обврзникот;

4) трошоците за превоз до работа и од работа, за исхрана на вработените лица и за регрес за годишен одмор, до пропишаниот износ, како и надоместоците по основа на дневници за службени патувања во земјата и во странство, двоен живот од семејството, се признаваат на товар на расходите во даночниот биланс во висина утврдена со колективниот договор на ниво на гранка, а ако тоа не е регулирано со грански договор, во висина утврдена со прописите за органите на управата;

5) трошоците за користење на сопствен автомобил за службени цели од лицата во работен однос, се признаваат на товар на расходите во даночниот биланс во висина од 50% од утврдениот износ со колективниот договор на ниво на гранка, односно со прописите за органите на управата;

6) придонесите за пензиско и инвалидско осигурување, здравствено осигурување и придонесот за вработување на обврзникот, данокот на имот, таксите и другите јавни давачки што се во функција на вршење на дејноста, освен персоналниот данок на доход и други лични давачки на обврзникот и

7) трошоците за економска пропаганда во функција за унапредување на дејноста на обврзникот, во висина во која се стварно направени, врз основа на соодветна документација.

Член 30-и

На товар на расходите во даночниот биланс не се признаваат:

1) парични казни и пенали платени од обврзникот;

2) затезни камати и парични казни за неплатени или ненавремено платени даноци, придонеси и други јавни давачки;

3) трошоци за репрезентација (гостење, подароци, плаќање на трошоци за одмор, спорт, рекреација и разонода и други слични трошоци);

4) трошоци за користење и одржување на автомобили и други средства за превоз на обврзникот, како и трошоци за користење на рент-а-кар возила, во висина од 50% од остварениот износ;

5) исплатите по основа на стипендии и

6) други давања и трошоци кои не се во директна врска со дејноста и остварувањето на добивката.

Член 30-ј

На обврзникот кој за прв пат почнува со вршење на самостојна дејност пресметаниот данок во првата година му се намалува за 50%.

Како обврзник кој за прв пат почнал со вршење на самостојна дејност не се смета:

1) обврзникот кај кого дошло до статусни промени (спојување, припојување, поделба и слично);

2) обврзникот кој веќе вршел иста или слична дејност и

3) обврзникот кој почнува да врши самостојна дејност со преземање од некој член на семејството.

Ако обврзникот од став 1 на овој член престане со вршење на дејноста пред истекот на четири години од денот на користењето на намалувањето, го должи неплатениот данок во износ ревалоризиран со стапката на порастот на цените на мало според податоците на Државниот завод за статистика.

Член 30-к

На обврзникот му се намалува даночната основа за износот на извршените инвестиции во опрема, освен во патничките автомобили, мебел, теписи, уметнички дела од ликовната и применетата уметност и други украсни предмети за опремување на административни простории, за проширување на сопствената дејност, но најмногу до 25% од даночната основа."

Член 21

Во членот 31 став 5 точката 1) се брише.

Точките 2), 3), 4) и 5) стануваат точки 1), 2), 3) и 4).

Член 22

Во членот 34 став 2 стапката "35%" се заменува со стапката "40%".

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

"На обврзникот од член 33 на овој закон, на негово барање, наместо нормираните трошоци од став 2 на овој член, ќе му се признаат стварните трошоци што ги направил за остварување на приходот, ако тоа документирано го докаже."

Ставовите 3 и 4 стануваат ставови 4 и 5.

Член 23

По членот 34 се додава нов член 34-а, кој гласи:

"Член 34-а

При утврдувањето на основата на данокот на доход за приходите од имот остварени од давање под закуп на опремени станбени и деловни простории, како трошок се зема предвид и обењето на опремата (мебелот и слично).

Трошоците од став 1 на овој член се признаваат во висина од 50% од бруто приходот, а ако обврзникот документирано докаже дека направил поголеми трошоци од нормираните, ќе се признаат стварните трошоци."

Член 24

По членот 36 насловот "5. Други видови приходи" и членот 37 се бришат.

Член 25

По членот 37 во насловот "а) Приходи од авторски права и права од индустриска сопственост", потточката "а)" се заменува со точка "5)".

Член 26

Членот 41 се менува и гласи:

"При утврдувањето на нето приходот од авторски права и права од индустриска сопственост се признаваат следниве трошоци:

1) за вајарски дела, таписерии, керамопластика, уметничка керамика и витраж - 60% од бруто приходот;

2) за уметничка фотографија, сидно сликарство и сликарство во простор во техниките: фреска, графика, мозаик, интарзија, емајл, интарзирани и емајлирани предмети, костимографија, модно креаторство и уметничка обработка на текстил (ткаен текстил, печатен текстил и слично) - 50% од бруто приходот;

3) за сликарски дела, графички дела, индустриско обликување со изработување на модели и макети, ситна пластика, уметнички решенија за сценографија, научни, стручни и публицистички дела, преведување на дела од книжевноста, музички и кинематографски дела и реставраторски и конзерваторски дела во областа на културата и уметноста - 50% од бруто приходот;

4) за изведување уметнички дела во областа на сериозната музика, балетот, операта и театарско и филмско актерство, за рецитирање, снимање филмови и идејни скици за таписерија и костимографија - 30% од бруто приходот;

5) за преводи (освен преводи на книжевни дела), предавања и слични интелектуални творби - 30% од бруто приходот;

6) за изведување на естрадни програми на забавна и народна музика - 25% од бруто приходот и

7) за други авторски дела и дела од индустриска сопственост, кои не се наведени во точките од 1 до 6 на овој член - 25% од бруто приходот.

На обврзникот, по негово барање, наместо нормираните трошоци, му се признаваат стварните трошоци ако може документирано да ги докаже."

Член 27

По членот 46 во насловот "б) Приходи од капитал" потточката "б)" се заменува со точката "б)".

Член 28

Во членот 47 точка 2) зборот "кредитите" се заменува со зборот "заеми".

Член 29

Членот 49 се менува и гласи:

"Основа на данокот на доход за приходите од член 47 точка 1) на овој закон претставува износот од 50% од бруто дивидендите, односно приходите од учество во добивката распределени на обврзникот.

Основа на данокот на доход на приходите од член 47 точки 2), 3) и 4) на овој закон, претставува разликата меѓу износот на каматата и износот пресметан по стапката на пораст на цените на мало во соодветниот период."

Член 30

По членот 49 во насловот "в) Капитални добивки" потточката "в)" се заменува со точката "7)".

Член 31

Членот 50 се менува и гласи:

"Под капитална добивка се подразбира приходот што обврзникот го остварува од продажба на хартии од вредност, учество во капиталот и недвижен имот.

Капиталната добивка претставува разлика меѓу продажната цена на хартиите од вредност, учеството во капиталот и недвижниот имот од став 1 на овој член и куповната (набавната) цена.

Ако разликата од став 2 на овој член е негативна се остварува капитална загуба.

Како продажна цена од став 2 на овој член се смета договорената цена, односно цената која органот за

јавни приходи ќе ја утврди ако оцени дека договорената цена е пониска од пазарната.

Како договорена, односно пазарна цена при продажба на недвижен имот се зема цената без данокот на промет на недвижности и права.

Куповната (набавната) цена од став 2 на овој член претставува цената по која обврзникот ги стекнал хартиите од вредност, учеството во капиталот или недвижниот имот.

При продажбата на недвижниот имот, кој обврзникот сам го изградил за набавна цена се смета пазарната цена според која се утврдува основата на данокот на имот.

Како куповна (набавна) цена на хартиите од вредност кои се продадени или купени на берза се смета цената која обврзникот ја документира како стварно платена или ако тоа не го стори, најниската забележана трансакција во период од една година, која претходи на продажбата на хартијата од вредност.

Кај хартиите од вредност кои не се котираат на берзата, како набавна цена се смета цената која обврзникот ја документира како стварно платена или ако тоа не го стори, нејзината номинална вредност.

Куповната (набавната) цена се ревалоризира согласно со прописите за сметководство од денот на стекнувањето до денот на продажбата на хартиите од вредност, учеството во капиталот или недвижниот имот."

Член 32

Во членот 51 по зборот "став" бројот "1" се заменува со бројот "2".

Член 33

По членот 51 се додава нов член 51-а, кој гласи:

"Член 51-а

Основа на данокот на доход за капитални добивки претставува разликата меѓу продажната цена на хартиите од вредност, учеството во капиталот и недвижниот имот и куповната (набавната) цена."

Член 34

Членот 52 се менува и гласи:

"Капиталната добивка остварена со продажба на хартии од вредност, учество во капиталот и недвижен имот, се внесува во даночната основа во висина од 70% од разликата.

При утврдување на основата за пресметување на данокот од капитални добивки од продажба на недвижен имот, покрај добивката се земаат предвид и ревалоризираната вредност на инвестициите и издатоците за инвестиционо одржување."

Член 35

По членот 52 се додава нов член 52-а, кој гласи:

"Член 52-а

Капитална загуба остварена со продажба на хартии од вредност се пребива со капиталните добивки од член 52 на овој закон.

Ако и по извршеното пребивање, според став 1 на овој член, се појави капитална загуба, вишокот се пренесува на идните капитални добивки во наредните три години."

Член 36

Членот 53 се менува и гласи:

"Ако обврзникот ги вложи средствата остварени од продажба на недвижен имот за решавање на своето станбено прашање и на станбеното прашање на член на своето потесно семејство, се ослободува од плаќање данок на доход на капиталната добивка.

Ако обврзникот ги вложи средствата од продажба на недвижен имот за купување на деловни простории за вршење на сопствена дејност или во недвижен имот за проширување на постојната дејност, се ослободува од плаќање данок на доход на капиталната добивка.

Ослободувањето од ставовите 1 и 2 на овој член се врши врз основа на уредна документација и доколку вложувањето е извршено во рок од една година од денот на продажбата на недвижниот имот.

Капитална добивка во сите случаи не се плаќа на средствата остварени од продажба на недвижен имот кој обврзникот го продава по истекот на три години од денот кога го стекнал."

Член 37

По членот 53 во насловот "г) Добивки од игри на среќа и други наградни игри", потточката "г)" се заменува со точката "8)".

Член 38

Во членот 55 став 1 зборовите: "на просечната месечна нето плата остварена во Републиката" се заменуваат со зборовите: "од 10.000 денари".

Член 39

По членот 55 се додава нов наслов и нов член 55-а, кои гласат:

"9. Други приходи

Член 55-а

Други приходи во смисла на овој закон, се сметаат и приходите кои ги остваруваат физички лица, а кои не се оданочени или не се изземени од оданочување со овој закон.

Основа за пресметување на данокот е нето приходот кој се утврдува со одбивање на нормираните трошоци од бруто приходот во висина од 35%."

Член 40

Во членот 59 став 1 зборовите: "став 1" се бришат.

Ставот 2 се брише.

Во ставот 3 кој станува став 2 зборовите: "стопанска и професионална" се заменуваат со зборот "самостојна".

Член 41

Во членот 61 ставот 1 се менува и гласи:

"Обврзниците на данокот на доход од член 29 на овој закон должни се да водат деловни книги по системот на двојно или просто книговодство."

Член 42

Во членот 67 став 1 зборовите: "ставови 1 и 2" се заменуваат со зборовите: "став 1".

Член 43

Во членот 69 ставот 1 се менува и гласи:

"Обврзникот на данокот на доход е должен да поднесе годишна даночна пријава за остварениот доход по истекот на годината за која се утврдува данокот најдоцна до 15 март наредната година."

Во ставот 2 зборовите: "до крајот на февруари" се заменуваат со зборовите: "до 15 март".

Член 44

Во членот 70 по зборот: "годината" се додаваат зборовите: "само приход од плата и пензија, односно".

Член 45

Во членот 73 став 2 точка 1) зборовите: "личните примања од стопанска и професионална" се заменуваат со зборовите: "приходите од самостојна".

Член 46

Членот 74 се менува и гласи:

"Обврзникот - нерезидент поднесува даночна пријава за секој од приходите што ги остварува, а за кои е предвидено плаќање данок на доход врз основа на решение на органот за јавни приходи.

Даночната пријава од став 1 на овој член се поднесува до органот за јавни приходи на чија територија обврзникот ги остварува приходите.

Данокот на доход за приходите од став 1 на овој член се пресметува со примена на стапките од член 12 на овој закон."

Член 47

Во членот 75 точка 1) зборовите: "по основа на работен однос, пензии и инвалидни" се бришат.

Точката 2) се брише.

Точките 3), 4) и 5) стануваат точки 2), 3) и 4).

Во точката 6) која станува точка 5) по зборот "среќа" се додаваат зборовите: "и други наградни игри".

По точката 5) се додава нова точка 6) која гласи:

"6) другите приходи за кои данокот на доход не се утврдува со решение на органот за јавни приходи."

Член 48

Членот 76 се менува и гласи:

"Аконтацијата на данокот на доход за приходите од член 75 на овој закон пресметува исплатувачот за секој обврзник и за секој поединечно исплатен приход.

Данокот на доход на приходите од член 75 точки 1), 2), 3) и 6) на овој закон остварен од даночен обврзник - нерезидент се пресметува на соодветно утврдена даночна основа согласно со овој закон, со примена на стапките од член 15-а на овој закон.

Министерот за финансии донесува поблиски прописи за начинот на пресметување и плаќање на аконтациите на данокот."

Член 49

Во членот 77 став 1 зборовите: "од член 11 на овој закон" се бришат.

По ставот 2 се додаваат два нови става 3 и 4, кои гласат:

"Исплатувачот на личните примања (платите) е должен на органот за јавни приходи најдоцна до 25 во месецот за претходниот месец, да му достави пресметка за износот на бруто пресметани, односно исплатени плати за вкупниот број на вработени лица.

Министерот за финансии донесува поблиски прописи за формата, содржината и начинот на пополнување на годишниот извештај од став 2 на овој член и го пропишува образецот-пресметка од став 3 на овој член."

Член 50

Во членот 78 став 1 стапката "23%" се заменува со стапката "15%".

Во став 3 по зборовите: "кинематографски дела" се додаваат зборовите: "и приходи од преводи, стручни и научни предавања и слични интелектуални услуги".

Член 51

Членот 79 се менува и гласи:

"Аконтацијата на данокот на доход за приходите од капитал од член 47 точки 1), 2) и 3) на овој закон се пресметува на секој поединечно остварен приход на даночна основа од член 49 на овој закон, по стапка 15%.

Аконтацијата на данокот на доход за приходите од капитал од член 47 точка 4) на овој закон се пресметува за секој поединечно остварен приход на даночната основа од член 49 на овој закон, по стапка од 15%, а пресметаниот и наплатениот данок по одбивка се смета за конечно намирена даночна обврска. Приходите по оваа основа не влегуваат во даночната основа на годишниот данок на доход."

Член 52

Во членот 80 стапката "23%" се заменува со стапката "15%".

Член 53

Во членот 81 стапката "23%" се заменува со стапката "15%".

Член 54

По членот 81 се додава нов член 81-а, кој гласи:

"Член 81-а

Аконтацијата на данокот на доход на другите приходи се пресметува со примена на стапка од 15%. Пресметаниот и наплатениот данок по одбивка се смета за конечно намирена даночна обврска, а остварените приходи по оваа основа не влегуваат во годишниот данок на доход."

Член 55

Во членот 82 по точката 1) се додава нова точка 2), која гласи:

"2) приходите од самостојна дејност;"

Точките 2) и 3) стануваат точки 3) и 4).

Член 56

По членот 83 се додава нов член 83-а, кој гласи:

"Член 83-а

Аконтацијата на данокот на доход за приходите од самостојна дејност ја утврдува со решение органот за јавни приходи:

1) врз основа на податоците од даночната пријава, даночниот биланс, деловните книги и другите податоци кои се од значење за утврдување на даночната обврска и

2) врз основа на податоците од даночната пријава и критериумите од член 31 на овој закон за паушално утврдениот нето приход.

Аконтацијата од став 1 точка 1) на овој член се утврдува со примена на стапките од член 12 на овој закон."

Член 57

Во членот 84 стапката "23%" се заменува со стапката "15%".

Член 58

По членот 85 се додава нов член 85-а, кој гласи:

"Член 85-а

Аконтацијата на данокот на доход за другите видови приходи на кои не се плаќа данок по одбивка, ја утврдува со решение органот за јавни приходи врз основа на податоците од даночната пријава или други податоци кои се од значење за утврдување на даночната обврска, по стапка од 15%."

Член 59

Во членот 88 зборовите: "стопанска, професионална" се заменуваат со зборот "самостојна".

Член 60

Насловот "5-а Посебна постапка за утврдување на данок" и членовите 94-а, 94-б, 94-в, 94-г и 94-д се бришат.

Член 61

Во членот 95 ставот 2 се брише.

Ставот 3 станува став 2.

Член 62

Во членот 96 став 1 зборот "седум" се заменува со зборовите: "осум работни".

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

"Странски друштва и организации кои не уживаат дипломатски имунитет во Република Македонија, должни се при исплатата на лични примања на вработените лица, резиденти и нерезиденти да го пресметаат данокот на доход според одредбите на овој закон и да го платат во рок од осум работни дена од денот на исплатата."

Член 63

Во членот 97 по точката 1) се додаваат две нови точки 2) и 3) кои гласат:

"2) на приходите од самостојна дејност-месечно до 15 во месецот;

3) на приходите од имот и имотни права - месечно до 15 во месецот и"

Точката 2) станува точка 4).

Член 64

Членот 98 се брише.

Член 65

Во членот 100 ставот 3 се брише.

Член 66

Во членот 103 зборовите: "по стапка од 0,3% дневно за секој ден задоцнување" се бришат.

Член 67

Насловот 7. Присилна наплата и членовите од 104 до 133 се бришат.

Член 68

Насловот 10. Враќање на повеќе или на погрешно уплатен данок и членот 141 се бришат.

Член 69

Во членот 141-а ставот 2 се брише.

Член 70

По членот 143 се додава нов член 143-а, кој гласи:

"Член 143-а

Во поглед на присилната наплата на данокот на доход, каматата и враќањето на повеќе или погрешно уплатен данок соодветно се применуваат одредбите од Законот за утврдување и наплата на јавните приходи."

Член 71

Во членот 144 став 1 зборовите: "една до три плати" се заменуваат со зборовите: "40.000 до 50.000 денари", а точките 11) и 12) се бришат.

Член 72

Во членот 145 став 1 зборовите: "четири до дваесет плати" се заменуваат со зборовите: "200.000 до 300.000 денари".

Точката 2) се менува и гласи:

"2) не ги исполнува обврските од член 77;"

Точката 4) се брише.

Во ставот 2 зборовите: "една до три плати" се заменуваат со зборовите: "40.000 до 50.000 денари".

Член 73

Членот 146 се брише.

Член 74

Во членот 147 зборовите: "дваесеткратен износ" се заменуваат со зборовите: "100% од износот".

Член 75

По членот 147 се додава нов член 147-а, кој гласи:

"Член 147-а

Лицето кое во својство на одговорно лице кај правното лице, а заради стекнување на поголема имотна корист или вредност, при исплатата на личните примања и другите приходи на кои данокот се плаќа по одбивка, не го пресмета и не го уплати данокот на соодветната сметка, ќе се казни за кривично дело со казна затвор од една до пет години."

Член 76

Одредбата на член 47 точка 4) од овој закон која се однесува за оданочување на каматите на орочени штедни и други депозити и одредбите на членовите 31, 32, 33, 34 и 35 од овој закон, кои се однесуваат за оданочување на капитални добивки остварени од продажба на хартии од вредност, ќе се применуваат од 1 јануари 2006 година.

Член 77

Основата за пресметување на придонесите е плата-та во која е содржан персоналниот данок на доход пресметан согласно со Законот за персоналниот данок на доход ("Службен весник на Република Македо-

нија" број 80/93, 3/94, 70/94, 71/96 и 28/97), претворен во бруто износ со примена на пропишаните стапки на соодветните фондови односно заедници.

Член 78

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

241.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 1 февруари 2001 година.

Бр. 07-461/1
1 февруари 2001 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

ЗА К О Н ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

Член 1

Во Законот за данокот на додадена вредност ("Службен весник на Република Македонија" број 44/99, 59/99, 86/99 и 11/2000), во членот 30 став 1 во точката 7 по зборот "влошки" се става точка и запирка, а сврзникот "и" се брише.

Во точката 8 на крајот од реченицата точката се заменува со точка и запирка, а по точката 8 се додаваат пет нови точки 9, 10, 11, 12 и 13, кои гласат:

"9. Минерални и хемиски губрива;

10. Средства за заштита на растенија;

11. Медицински потрошен материјал (вата, газа, завои и слични производи, стерилен хируршки кетгут, друг стерилен материјал за хируршко зашивање, односно створање на рани, стерилна ламинарија, стерилни апсорпциони средства за запирање на крварење во хирургијата или забарството, реагенси за определување на крвните групи, контрастни средства за радиографски испитувања, дијагностички реагенси наменети за употреба кај пациенти, забарски цементни и други полнила, цемента за реконструкција на коски, кутии и сетови за прва помош, препарати за забарство, РТГ - филмови за медицинска, стоматолошка или ветеринарна употреба, фотографски филмови за рентгенски снимања);

12. Првиот промет на станбени згради и станови, во оној дел во кој истите се користат за станбени цели, кој ќе се изврши во период до пет години по изградбата и

13. Полиетиленско платно (најлон) за потребите во земјоделството."

Член 2

Во членот 51 став 1 бројот "1.000.000" се заменува со бројот "1.300.000".

Член 3

Во членот 53 став 10 во точката 1 зборот "сериски" се брише.

Член 4

Во членот 54 став 2 во точката 1 зборот "сериски" се брише.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

242.

Врз основа на член 24 од Законот за трговија ("Службен весник на РМ" бр. 23/95, 30/95, 43/95 и 43/99) и член 35 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.02.2001 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА**

1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати, така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит.
- МБ - 86	до 16,904
- МБ - 98	до 18,795
- БМБ - 95	до 19,370

б) Дизел гориво	ден/лит.
- Д - 1	до 19,630
- Д - 2	до 18,967

в) Масло за горење	ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ)	до 18,900

г) Мазут	до 11,931 ден/кг.
-----------------	--------------------------

2. Претпријатијата и другите правни лица, како и вршителите на дејност со личен труд што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија), ги формираат цените за одделни нафтени деривати, така што највисоките малопродажни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит.
- МБ - 86	до 50,00
- МБ - 98	до 54,00
- БМБ - 95	до 52,00

б) Дизел гориво	ден/лит.
- Д - 1	до 40,50
- Д - 2	до 39,50

в) Масло за горење	ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ)	до 29,00

г) Масло за горење (мазут)	до 12,895 ден/кг.
-----------------------------------	--------------------------

Цените од став 1 на оваа точка, потточките "а", "б" и "в" важат франко пумпна станица, а цената на потточката "г" важи франко производител во земјата.

3. Во малопродажните цени утврдени со точка 2 од оваа одлука, содржани се акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот.

4. Во цените од точка 2 освен во потточката "г" на оваа одлука, содржани се и трошоците за превоз од 0,400 ден/литар, а трошоците на прометот изнесуваат:

а) Моторни бензини	ден/лит.
- МБ - 86	до 2,00
- МБ - 98	до 2,00
- БМБ - 95	до 2,00

б) Дизел гориво	ден/лит.
- Д - 1	до 2,00
- Д - 2	до 2,00

в) Масло за горење	ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ)	до 2,00

г) Масло за горење (мазут)	до 0,25 ден/кг.
-----------------------------------	------------------------

5. Од износот на платените акцизи од точка 3 на оваа одлука, Заводот за платен промет ќе врши уплата во износ од 9,18% на сметка на Фондот за пензиско-инвалидско осигурување.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 00,01 часот на 7.02.2001 година.

Бр. 23-623/1
6 февруари 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

243.

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за енергетиката ("Службен весник на Република Македонија" бр. 47/97, 40/99 и 98/2000) и член 36 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23. 01. 2001 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ОДДЕЛНИ ВИДОВИ ЕНЕРГИЈА****Член 1**

Во Методологијата за формирање на цените на одделни видови енергија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 43/98), точката 1.10. се менува и гласи:

"1.10. Трошоците на прометот на нафтени деривати

Утврдувањето на трошоците на прометот на нафтени деривати ќе се врши земајќи ги предвид елементите од оваа методологија.

Трговските трошоци се пресметуваат во денари по литар за светли деривати, односно денари по килограм за темни деривати."

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-308/1
23 јануари 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

244.

Врз основа на член 76 став 5 и член 77 став 4 од Законот за персоналниот данок на доход ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/93, 3/94, 70/94, 71/96, 28/97 и 8/01), министерот за финансии донесува

У П А Т С Т В О**ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА АКОНТАЦИИТЕ НА ПЕРСОНАЛНИОТ ДАНОК НА ДОХОД НА ЛИЧНИТЕ ПРИМАЊА****Член 1**

Со ова упатство се уредува начинот на пресметување и плаќање на аконтациите на персоналниот данок на доход на личните примања согласно Законот за персоналниот данок на доход (во натамошниот текст: Законот).

Член 2

Под лични примања согласно членот 14 и 14-а од Законот се сметаат сите приходи што ќе ги оствари обврзникот по основ на работен однос, како и приходите по договор за привремено или повремено вршење на услуги на органите на управата, на домашните и странските правни лица, како и на домашните и странските физички лица кои вршат самостојна дејност, ако со Законот не се изземени од оданочување и тоа:

- 1) плати и други дополнителни примања по основа на работен однос, освен примањата што се изземени од оданочување според член 6 на Законот;
- 2) пензиите;
- 3) примањата на членови на органите на управување и на органите на надзор на трговските друштва;
- 4) примањата на функционери, пратеници, советници и други носители на јавни функции;
- 5) надоместоци на професионални спортисти;
- 6) надоместок за време на боледување;
- 7) надоместок за време на отсуство од работа;
- 8) надоместок за работа на судии поротници, вешти лица и стечајни управници, кои немаат својство на вработени лица во соодветните институции или друштва;
- 9) надоместок на членовите на Македонската академија на науките и уметностите;
- 10) плата остварена со работа во странство врз основа на работен однос заснован во земјата;
- 11) секој поединечно остварен приход врз основа на договор за повремено или привремено вршење на услуги на правни и физички лица.

Како лични примања во смисла на став 1 на овој член се сметаат и други примања, кои наместо во пари се даваат во вид на бонови, парични потврди, акции, стоки, или во некој друг облик кој има парична вредност.

Член 3

Аконтациите на данокот за примањата од член 2 од ова упатство ги пресметува и уплатува исплатувачот на личните примања, за секој обврзник и за секој поединечно исплатен износ.

Член 4

Основа за пресметување на аконтациите на персоналниот данок на личните примања од членот 2 точка 1), 2), 5), 6), 7) и 10) на ова упатство, претставува остварената бруто плата, бруто износот на дополнителното примање по основ на работен однос или остварената бруто пензија, намалена за придонесите утврдени со членот 10 точка 1 и 2 од Законот и со членот 7 од ова упатство и намалена за личното ослободување утврдено во месечен износ согласно член 15-а, став 3 од Законот.

Основа за пресметување на аконтациите на персоналниот данок на примањата од членот 2 точка 3), 4), 8), 9) и 11) на ова упатство претставува остварениот бруто износ на личното примање.

Пресметувањето на аконтациите на данокот се врши кога на утврдената месечна даночна основа од став 1 и 2 на овој член ќе се применат стапките од членот 15-а, од Законот и тоа:

- до 30.000 денари.....	стапка од 15%
- над 30.000 денари.....	стапка од 18%

Член 5

Ако аконтациите на персоналниот данок се пресметуваат на нето износ на платата што се исплатува, или на друг вид на лично примање утврдено од членот 2 точка 1), 2), 5), 6), 7) и 10) на ова упатство, пресметувањето на данокот се врши така што нето износот се намалува за личното ослободување утврдено во месе-

чен износ согласно член 15-а, став 3 од Законот и на утврдената основа се применуваат стапките на следниот начин:

- до 25.500 денари.....	со стапка од 15%
[30.000*(100-15):100= 25.500]	[основата * 15:85]
- над 25.500 денари.....	со стапка од 18%
	[основата * 18:82]

За пресметување на аконтациите на нето личните примања утврдени во членот 2 точка 3), 4), 8), 9) и 11) на ова упатство пресметковните стапки од ставот 1 на овој член се применуваат без да се врши намалување за личното ослободување од членот 15-а, став 3 од Законот.

Член 6

Кога исплатата на платата се врши два или повеќе пати во текот на месецот, односно за месецот, исплатувачот на секоја поединечна исплата пресметува аконтација на данокот по стапка од 15%, односно пресметковно множи со 15, а дели со 85 (ако пресметувањето го врши од нето платата), без да врши намалување на даночната основа за износот на личното ослободување.

Со последната аконтација за месецот исплатувачот ќе изготви конечна пресметка на данокот на збирот на сите исплати согласно начините за пресметување на данокот утврдени со ова упатство, со примена на пропишаните стапки.

Вкупната даночна обврска исплатувачот ќе ја утврди како разлика на пресметаниот данок со конечната пресметка и платениот данок за секоја претходно извршена поединечна исплата за месецот.

Член 7

Основа за пресметување на придонесите е нето платата во која е содржан персоналниот данок пресметан согласно со Законот за персоналниот данок од доход ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/93, 3/94, 70/94, 71/96 и 28/97), претворен во бруто износ со примена на пропишаните стапки на соодветните фондови, односно заедници.

За утврдување на бруто износот од став 1 на овој член се применува лично ослободување во износ од 2.700 денари.

Член 8

Годишниот извештај за бруто остварените приходи пропишан со членот 77 став 2 од Законот, се поднесува на Образец ПДД - ГИ, кој е составен дел на ова упатство.

Член 9

Месечната пресметка на исплатувачот на плати за бруто пресметаните, односно исплатените плати, за вкупниот број на вработени лица кај исплатувачот, утврден со членот 77 став 3 од Законот, се поднесува на Образец ПДД - МП, кој е составен дел на ова упатство.

Член 10

Со денот на влегувањето во сила на ова упатство престанува да важи Упатството за начинот на пресметување и плаќање на аконтациите на персоналниот данок од доход на личните примања по основа на работен однос ("Службен весник на Република Македонија" бр. 5/94 и 45/95).

Член 11

Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 08-2384/1
2 февруари 2001 година
Скопје

Министер за финансии,
Никола Груевски, с.р.

ПДД-ГИ



Република Македонија
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи

Дирекција - Одделение



Пополнува Управата за јавни приходи

Годишен извештај на исплатувачот на приходи - за бруто остварените приходи, платениот данок и придонеси и вкупно исплатените нето приходи -

Објаснување

Врз основа на член 77 од Законот за персоналниот данок на доход, исплатувачите кои вршат исплата на приходи на физички лица по следните основи:

- лични примања
- приходи од авторски права и права од индустриска сопственост
- приходи од капитал
- приходи од имот и имотни права и
- добивки од игри на среќа
- други приходи

за кои аконтацијата на данокот се плаќа по одбивка, должни се до Управата за јавни приходи да достават Годишен извештај за бруто остварените приходи на обврзниците, за пресметаниот и платениот данок и придонесите и вкупно исплатените нето приходи по сите основи во текот на календарската година.

Годишниот извештај се поднесува најдоцна до 15-ти февруари наредната година, до Управата за јавни приходи, според седиштето на исплатувачот.

Пред да го пополните Годишниот извештај, прочитајте го Упатството за пополнување кое е негов составен дел.

НАПОМЕНА: Доколку можете компјутерски да ги подготвите податоците барани во делот 4 од извештајот, прочитајте го "Упатство за компјутерска подготовка на Годишниот извештај на исплатувачот", во кое детално е објаснета содржината и формата на давањето со бараните податоци. Подготвените давањето снимете ги на магнетен медиум и поднесете ги заедно со Годишниот извештај, пополнијте заклучно со дел 3 - "Сумарни податоци за исплатување".

Општи правила за пополнување

При пополнување на Пријавата следете ги следните општи правила:

1. Во рубриците со поле се впишуваат броеви, по еден во секое поле одвоено со испрекината линија.
пр.
- 1а. Во рубриците со поле се впишува датум во облик ДД (ден) ММ (месец) ГГГГ (година).
пр. За датум 4-ти август 1999 година, рубриката се пополнува вака:
2. Во рубриците со поле се впишува слободен текст, со кирилично писмо, читливо, со печатни букви и/или бројки.
пр.
3. Пишувајте само во белите полиња. Осенчените полиња се користат за службени податоци:

Не пополнувајте
во оваа рубрика!

1 Податоци за исплатувачот

1.1 Единствен даночен број

1.2 Назив на исплатувачот

1.3 Адресни податоци

улица	број
поштенски број	населено место
телефон	телефакс

2 Класификација на извештајот

2.1 Година за која се поднесува извештајот

2.2 Начин на поднесување на извештајот

- ☐ на хартија
☐ на магнетен медиум (дискета, лента и сл.)

ПДД-ГИ

3 Сумарни податоци за исплатите

Вид на исплата	Број на обврзници по видови на исплата (2)	Вкупен износ на бруто приходи/примања (денари) (3)	Вкупен износ на одбитоци (денари) (4)	Вкупен износ на даночно олеснување (денари) (5)	Вкупен износ на платен персонален данок (денари) (6)	Вкупен износ на исплатени нето приходи/примања (денари) (7)
3.1 Плати, надоместости и дополнителни примања од редовен работен однос на кои се платени придонеси						
3.2 Пензии						
3.3 Дополнителни примања и надоместости од работен однос на кои не се платени придонеси						
3.4 Примања на членови на органите на управување и надзор на трговските друштва						
3.5 Примања на функционери, пратеници и советници						
3.6 Надоместости за работа на судии, поротници, вешти лица и стечајни управници кои немаат својство на вработени лица кај исплатувачот						
3.7 Надоместости на членови на МАНУ						
3.8 Лични примања по договор за повремено или привремено вршење на услуги						
3.9 Приходи од имот (закупини на движен и недвижен имот)						
3.10 Приходи од авторски права и права од индустриска сопственост						
3.11 Дивиденди и други приходи остварени со учество во добивката кај исплатувачот						
3.12 Приходи од камати од заеми, обврзници и други хартии од вредност и орочени штедни и други депозити						
3.13 Добивки на игри на среќа и други наградни игри						
3.14 Други видови приходи платени по одбивка						

[illegible]

ПДД-ГИ

Упатство за компјутерска подготовка на Годишниот извештај на исплатувачот

Доколку годишниот извештај за извршените исплати и пресметан и уплатен персонален данок на доход го доставувате на магнетен медиум, податоците задолжително треба да бидат во ASCII формат и организирани на следниот начин:

Структура на слогот на header датотеката (GI_SUMAR.TXT):

- Единствен даночен број на исплатувачот C(13)+<CR>
 - Скратен назив на исплатувачот C(60)+<CR>
 - Година за која се однесува извештајот C(4) +<CR>
 - Сумарни податоци за исплатите од ист вид C(57)+<CR>
- (слогот се повторува онолку пати колку што има различни видови на исплати)
- шифра на вид на исплата C(2)
 - број на обврзници за соодветниот тип на исплата C(5)
 - вкупен износ на бруто примања C(10)
 - вкупен износ на одбитоци C(10)
 - вкупен износ на даночно олеснување C(10)
 - вкупен износ на платен персонален данок C(10)
 - вкупен износ на исплатени нето примања C(10)

НАПОМЕНА: Износите, по заокружување, се запишуваат без децимални места. Шифрата на видот на исплата и сите износи се запишуваат со водечки нули.

Структура на слогот на податочната датотека (GI_POED.TXT):

- Шифра на вид на исплата C(2)
- ЕМБГ на обврзникот C(13)
- Име и презиме на обврзникот C(40)
- Износ на бруто примања C(7)
- Износ на одбитоци C(7)
- Износ на даночно олеснување C(7)
- Износ на платен персонален данок C(7)
- Износ на исплатени нето примања C(7)+<CR>

Секој слог е со вкупна должина од 90 карактери. Износите, по заокружување, се запишуваат без децимални места. Шифрата на видот на исплата и сите износи се запишуваат со водечки нули.

Шифри на видови на исплати:

Вид на исплата	Шифра
Плати, надоместоци и дополнителни примања од работен однос на кои се платени придонеси	01
Пензии	02
Дополнителни примања и други надоместоци од работен однос на кои не се платени придонеси	03
Примања на членови на органите на управување и надзор на трговските друштва	04
Примања на функционери, пратеници и советници	05
Надоместоци за работа на судии, поротници, вешти лица и стечајни управници	06
Надоместоци на членови на МАНУ	07
Лични примања по договор за повремено или привремено вршење на услуги	08
Приходи од имот (закупини на движен и недвижен имот)	09
Приходи од авторски права и права од индустриска сопственост	10
Дивиденди и други приходи остварени со учество во добивката кај исплатувачот	11
Приходи од камати од заеми, обврзници и други хартии од вредност и орочени штедни и други депозити	12
Добивки на игри на среќа и други наградни игри	13
Други видови приходи платени по одбивка	14

Типови на магнетни медиуми:

- 3,5" floppy disk
- 8mm/120m/4/8GB DAT

Типови на пакување:

- WINZIP32
- PKZIP
- ARJ

Податоци за приемот и обработката

Примено на ден

д	д	м	м	г	г	г	г
---	---	---	---	---	---	---	---

под број

--	--	--	--	--	--	--	--

м.п.

Забелешка

--

Потпис на овластеното лице

--

Обработено на ден

д	д	м	м	г	г	г	г
---	---	---	---	---	---	---	---

Потпис на обработувачот

--

ПДД-ГИ

Поднесено

Во

на ден

Потпис на исплатувачот

м.п.

Задолжително
попишете го
Извештајот и
ставете го
ваш
печат!

Упатство за пополнување

1 Податоци за исплатувачот

- 1.1 Единствен даночен број
Впишете го Единствениот даночен број на исплатувачот. | пр. 3007594501873
- 1.2 Назив на исплатувачот
Впишете го називот/фирмата на исплатувачот. | пр. Лотарија на Македонија
- 1.3 Адресни податоци
Наведете ја полната адреса на исплатувачот (улица, број, поштенски број и населено место) на која Управата за јавни приходи по потреба ќе може да се обрати за дополнителни информации и појаснувања за податоците во Годишниот извештај. Броевите на телефонот/телефаксот впишете ги заедно со карактеристичниот број на градот. | пр. ул. Даме Груев бр. 22
91000 Скопје
091/ 122-033

2 Класификација на извештајот

- 2.1 Година за која се поднесува извештајот
Внесете ги последните две цифри од годината за која се поднесува извештајот, т.е. изминатата календарска година. | пр. ако извештајот го поднесувате во 1999 година, внесете 1998
- 2.2 Начин на поднесување на извештајот
Означете само едно од полињата со ☐ во зависност од начинот на кој го поднесувате извештајот.
- а) на хартија
Означете го ова поле доколку извештајот го поднесувате на образецот ГИ - дел 4 - "Податоци за исплатите на обврзниците". Означете вака: ☐ хартија
☐ магнетен медиум
- б) на магнетен медиум (дискета, лента)
Означете го ова поле доколку извештајот го поднесувате на магнетен медиум (дискета, лента и сл.). Означете вака: ☐ хартија
☒ магнетен медиум

3 Сумарни податоци за исплатите

- Внесете ги сумарните податоци за сите исплати и сите обврзници по секој од видовите на исплати што сите ги извршиле во текот на изминатата година. За видовите по кои не сите вршеле исплати во тој период впишете "0" во колоната (2) - Број на обврзници по видови на исплати, а во колоните (3) - (7) не впишувате ништо.
- (2) Број на обврзници по видови на исплата
Внесете го бројот на лица на кои сте им извршиле исплати по наведениот основ.
- (3) Вкупен износ на бруто приходи
Наведете го збирот на сите извршени исплати во бруто износ во кој се содржани елементите од реден број 4, 6 и 7.
- (4) Вкупен износ на одбитоци
Внесете го збирот на сите платени придонеси, јавни давачки и трошоци што не влегуваат во основата за оданочување, и тоа:
- за исплатите од видот 3.1 и 3.2 - износот на платени придонеси за пензиско и инвалидско осигурување, здравствено осигурување и придонесот за вработување, како и платениот придонес за доброводно пензиско и инвалидско осигурување;
- (5) Вкупен износ на даночно однесување
Внесете го збирниот износ на даночното однесување што е искористено во текот на годината при аконтативното оданочување за наведениот вид на исплата.
- (6) Вкупен износ на исплатени нето приходи
Внесете го збирниот износ на платените аконтации на персоналниот данок од доход во текот на годината за наведениот вид на исплата.

4 Податоци за исплатите на обврзниците

- За секој различен вид на исплати приложете посебен преглед на податоците за исплатите на обврзниците (на пр. ако сите вршеле исплати на илации, по основ на договор за повремено или привремено вршење на услуги и на приходи од имот, приложете 3 прегледи).
- На секој поединечен лист од прегледот на податоците за исплатите означете го редниот број и акумулниот број на листови што ги приложувате (на пр. ако приложувате 6 листови, означете ги со 1/6, 2/6... до 6/6).
- Ако на едно исто лице сите извршиле исплати од исти вид повеќе пати во текот на годината (на пр. илации), впишете го збирниот податок од сите исплати од тој вид извршени во тој период (на пр. збирот на сите 12 илации).
- 4.1 Вид на исплата
Означете само едно од полињата со ☐ во зависност од видот на исплатите што се извршени на лицата наведени во извештајот.
- 4.2 Исплати на обврзниците
Внесете ги податоците за сите лица на кои во текот на изминатата година сте извршиле исплати по видот означен во точката 4.1 - Вид на исплата.
- (1) Единствен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ) на обврзникот
Впишете го 13-то цифрениот Единствен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ) на лицето на кое е извршена исплатата. | пр. 2904963455012
- (2) Име и презиме на обврзникот
Впишете го името и презимето на лицето на кое е извршена исплатата. | пр. Милан Петрушевски
- Доколку не расположате со податоците за ЕМБГ на лицето, наведете го илационо име и/или меситно на живеење. | пр. Ана Наум Костовска, Охрид
- (3-7) Пополнете ги податоците за секое лице на начин објаснет во делот 3.

Поднесено


Во оваа рубрика впишете ги местото и датумот на пополнување на Годишниот извештај. Исто така, задолжително потпишете го извештајот и ставете го печат, со што ја потврдувате точноста и комплетноста на наведените податоци.

ПДД-МП



Република Македонија
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи

Дирекција - Одделение



Пополнува Управата за јавни приходи

Месечна пресметка на исплатувачот на плати

- за пресметаниот персонален данок и придонеси на плати -

Општи правила за пополнување

При пополнување на Пријавата следете ги следните општи правила:

- Во рубриките со поле се впишуваат броеви, по еден во секое поле одвоено со испрекината линија.
пр. 4347104
- Во рубриките со поле се впишува датум во облик ДД (ден) ММ (месец) ГГГГ (година).
пр. За датум 4-ти август 1999 година, рубриката се пополнува вака:
04081999
- Во рубриките со поле се впишува слободен текст, со кирилично писмо, читливо, со печатни букви и/или бројки.
пр. Петар Лазаревски
- Пишувајте само во белите полиња. Осенчените полиња се користат за службени податоци.

Не пополнувајте
во оваа рубрика!

Упатство за пополнување на Табела-3

Напомена: Согласно членот 77 став 3 од Законот за персоналниот данок на доход, исплатувачот е должен најдоцна до 25-ти во месецот, за претходниот месец, да го достави пополнет овој образец.

На реден број 1 се внесува вкупниот износ на нето плати и надоместоци на плати, вклучувајќи го износот на надоместокот за боледување, надоместокот за време на отсуство од работа како и сите останати надоместоци утврдени со закон и колективен договор, кои не се ослободени од оданочување согласно членот 6 од Законот за персоналниот данок на доход;

На реден број 2 се внесува износот утврден како производ помеѓу личното ослободување утврдено со членот 15-а, став 3 од Законот за персонален данок на доход, и бројот на вработените на чии плати е пресметано личното ослободување;

На реден број 4 и 5 се внесуваат вкупниот износ на данокот утврден со првата, односно втората даночна стапка, утврдени согласно Законот и Упатството за начинот на пресметување на аконтажите на персоналниот данок на доход на личните примања.

На реден број 7 се внесува збир на нето платата и вкупниот износ на пресметаниот данок;

На реден број 8 се внесува збир на нето плати, пресметаниот персонален

данок на платите и пресметаните придонеси;

На реден број 9 се внесува основата за пресметување на придонесите утврдена согласно Законот за персоналниот данок од доход ("Сл. весник на Република Македонија", бр 80/93..28/98).

На реден број 10, 11 и 12 се внесуваат износи на пресметаните придонеси: придонесот за пензиско и инвалидско осигурување, придонесот за здравствено осигурување и придонесот за вработување, пресметани согласно пропишаните стапки на основа утврдена како во реден број 9;

На реден број 14 се внесува износот на дополнителниот придонесот за задолжително здравствено осигурување за случај на повреда на работа и професионално заболување, утврден со Законот за здравствено осигурување (Сл. весник на Република Македонија, бр.25/2000...96/2000) и Одлуката за стапките, основите и висината на придонесите за задолжително здравствено осигурување (Сл. весник на Република Македонија, бр.4/01), на основа утврдена во реден број 9.

На реден број 15 се внесува износот на пресметаниот надоместок за води утврден согласно законот за води (Сл. весник на Република Македонија, бр.4/98), на основа утврдена во реден број 9.

На реден број 18 се внесува вкупно бројот на вработените за кои се пресметани плати.

1 Податоци за исплатувачот

1.1 Единствен даночен број

1.2 Назив на исплатувачот

1.3 Адресни податоци

улица	број
поштенски број	населено место
телефон	телефакс

2 Класификација на извештајот

2.1 Месец и година за која се поднесува пресметката

2.2 Начин на поднесување на пресметката

☐ на хартија

ПДД-МП

3 Пресметка

I. Утврдување на персоналниот данок на доход на платите

Износ во денари

1. Вкупен износ на нето плати за исплата
2. Лично ослободување - вкупно
3. Нето плати намалени за личното ослободување
4. Персонален данок, по стапка од 15%
5. Персонален данок, по стапка од 18%
6. Вкупен износ на пресметан персонален данок на плати (4+5)
7. Бруто плати I (1+6)
8. Бруто плати II (7+13)

II. Утврдување на придонесите од плати

9. Основа за пресметување на придонесите
10. Придонес за пензиско и инвалидско осигурување, по стапка од 20%
11. Придонес за здравствено осигурување, по стапка од 8,6%
12. Придонес за вработување, по стапка од 1,5%
13. Вкупно (10+11+12)

III. Утврдување на придонесите на плати

14. Придонес за професионално заболување
15. Придонес за водостопанство

IV. Вкупен број на работници за кои се пресметува плата

Поднесено

Во _____

на ден _____

Потпис на исплатувачот _____

м.п.

Задолжително
попишете го
Извешајот и
ставете ваш
печат!

Податоци за приемот и обработката

Примено на ден _____

под број _____

м.п.

Забелешка _____

Потпис на овластеното лице _____

Обработено на ден _____

Потпис на обработувачот _____

Получува
Управата за
јавни приходи

По извршената проверка со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Решението за определување на опремата која може да се увезе без плаќање царина, објавено во ("Службен весник на Република Македонија" бр. 97/2000), е направена техничка грешка, поради што се дава

**ИСПРАВКА
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВЊЕ НА
ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ
ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА**

Во точка 1, колона 2 - тарифна ознака, ред 2, наместо бројот "8471 41 90 00" треба да стои бројот "8471 49 90 00".

Во точка 1, колона 2 - тарифна ознака, ред 5, наместо бројот "8521 90 00 00" треба да стои бројот "8521 90 00 10".

Во точка 1, колона 3 - наменување наместо зборот "--Други" треба да стои зборот "--Нови".

Бр. 23-5266/2
5 февруари 2001 година
Скопје

Од Владата на Република
Македонија

Објасен дел

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3728/2000, на регистарска влошка бр. 02029634?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар ТП за други услужни дејности АРС 21 Игор Стоилко Павловски Скопје, бул. "Кочо Рацин" бр. 38/4/20.

Дејност: 93.02.

Во правниот промет со трети лица ТП за други услужни дејности АРС 21, Игор Стоилко Павловски Скопје, бул. "Кочо Рацин" бр. 38/4/20, настапува во свое име и за своја сметка и одговара со целиот свој имот.

Лице за застапување на ТП во внатрешниот промет е Игор Стоилко Павловски - управител без ограничување.

Основачи на ТП е: Игор Стоилко Павловски од Скопје, државјанин на Р. Македонија.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3728/2000. (29850)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2393/2000, на регистарска влошка бр. 02031488?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар ТП Автопревоз МОНТЕНЕГРО 2000 ТП Муриќ Вехбо Кенан, ул. "Жан Жорес" 125/3-1, Скопје.

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот.

Одговорно лице е Муриќ Кенан - управител, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2393/2000. (29851)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2068/2000, на регистарска влошка бр. 02029737?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија на големо и мало и услуги ИНОВА Л.Т.Д. Златко ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Франклин Рузвелт" 4/35, Скопје.

Се основа Друштво за производство, трговија на големо и мало и услуги ИНОВА Л.Т.Д. Златко ДООЕЛ

ЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Франклин Рузвелт" 4/35, Скопје со поделба.

Основач на друштвото е: Златко Матвеев од Скопје, ул. "Франклин Рузвелт" 4/35, Скопје.

Назив: Друштво за производство, трговија на големо и мало и услуги ИНОВА Л.Т.Д. Златко ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Франклин Рузвелт" 4/35, Скопје.

Скратен назив: ИНОВА Л.Т.Д. Златко ДООЕЛ увоз-извоз Скопје.

Седиште: ул. "Франклин Рузвелт" 4/35, Скопје.

Дејности: 19.20, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 28.11, 28.12, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.75, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.73, 52.74, 55.30, 55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12, 70.12, 70.31, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 74.12, 74.13, 74.20, 74.40, 74.84, 92.33.

Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување, застапување во прометот со стоки и услуги, консигнациона продажба, реекспорт, малограничен промет со соседните земји, меѓународен превоз на стоки и патници, меѓународна шпедиција.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

Во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Управител на Друштвото е Златко Матвеев - управител без ограничувања.

Златко Матвеев го застапува друштвото и во надворешнотрговскиот промет - управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2068/2000. (29852)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2069/2000, на регистарска влошка бр. 02029736?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија на големо и мало и услуги ИНОВА-КОМ Бранислав ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Народен Фронт" 29/18, Скопје.

Се основа: Друштво за производство, трговија на големо и мало и услуги ИНОВА-КОМ Бранислав ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Народен Фронт" бр. 29/18, Скопје, со поделба.

Основач на Друштвото е: Бранислав Крстевски од Скопје, ул. "Мито Хаџивасилев Јасмин 24/28, Скопје.

Назив на друштвото: Друштво за производство, трговија, на големо и мало и услуги ИНОВА-КОМ Бранислав ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Народен Фронт" 29/18, Скопје.

Скратен назив: ИНОВА-КОМ Бранислав ДООЕЛ увоз-извоз Скопје.

Седиште: ул. "Народен Фронт" 29/18, Скопје.

Дејности: 19.20, 25.11, 25.22, 25.23, 25.24, 28.11, 28.12, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.75, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50,

52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.73, 52.74, 55.30, 55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12, 70.12, 70.31, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 74.12, 74.13, 74.20, 74.40, 74.84, 92.33.

Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, консигнациона продажба, реекспорт, малограничен промет со соседните земји, меѓународен превоз на стоки и патници, меѓународна шпедиција.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

Во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Управител на Друштвото е Бранислав Крстевски - управител без ограничувања.

Бранислав Крстевски го застапува друштвото и во надворешнотрговскиот промет.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2069/2000. (29853)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2265/2000, на регистарска влошка бр. 020292447-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар ТП Колонијал БРЕЗА КОПАНИ ТП Башким Фета Буки, бул. "Македонска Косовска Бригада" бр. 17/2, Скопје.

Дејности: 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33.

Основач и управител е Башким Буки.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2265/2000. (29854)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3843/2000, на регистарска влошка бр. 020296787-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар Основањето на ТД на Друштвото за градежништво, промет и услуги ВОДОСТОПАНСТВО ИНЖЕНЕРИНГ, ЈВП "Водостопанство на Македонија", ДОО-ЕЛ - Скопје, ул. "Илинденска" бр. 138.

Основач: ЈВП "Водостопанство на Македонија" - Скопје.

Дејности: 01.12/2, 01.13, 01.41/3, 05.01, 05.02, 14.11, 14.12, 14.13, 14.21, 14.22, 15.20, 15.98/1, 20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 26.52, 26.53, 26.61, 26.63, 26.64, 26.66, 26.70, 28.11, 28.12, 36.11, 36.12, 36.14, 37.10, 37.20, 45.11, 45.12, 45.21, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 50.50, 51.13, 51.15, 51.19, 51.38, 51.39, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.27, 55.11, 55.30, 60.24, 63.11, 61.12, 70.20, 71.32, 73.30, 74.12, 74.14, 74.15, 74.2, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.84, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, превоз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, малограничен промет со СРЈ, Бугарија, Р. Албанија, и Р. Грција, реекспорт, туристички услуги, изведуваче на инвестициони градежни работи во странство.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Друштвото за обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет на Друштвото е Софре Мирчески - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3843/2000. (29855)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 14703/99, на регистарска влошка бр. 020296577-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД со ЗТД на Трговското друштво за производство, трговија, угостителство и услуги СТЕЛА КОМ Неда ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, ул. "Браќа Миладинови" бр. 400/13, Тетово.

Основач: Тодоровска Неда од Тетово.

Управител: Тодоровска Неда без ограничување.

Дејности: 15.81/1, 20.40, 22.22, 36.14, 36.62, 31.10, 45.21, 45.32, 50.10, 50.20, 50.30, 50.50, 51.21, 51.22, 51.25, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.51, 51.53, 51.55, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 74.84, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, унапредување на увоз на стоки и услуги, привремен увоз-извоз, компензациони работи, посредување во надворешнотрговскиот промет, меѓународен транспорт на стоки.

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 14703/99. (29856)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 13468/99, на регистарска влошка бр. 020225457-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП Автотакси БЕЛАС ТП Аврамовски Андреа Ацо, с. Сопиште, Скопје.

Основач: Аврамовски Ацо од Скопје, с. Сопиште.

Дејности: 60.22, 60.23.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот.

Аврамовски Ацо - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 13468/99. (29857)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 13528/99, на регистарска влошка бр. 020225377-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП на Автотакси ИГОР ПРОМ ТП Игор Радко Стојкоски, ул. "Горче Петров-7" бр. 2, Скопје.

Дејности што ќе ги обавува трговецот поединец: 60.21 - превоз на патници во друг копнен сообраќај линиски, 60.22 - такси превоз, 60.23 - превоз на патници во друмскиот друмски сообраќај, линиски, 60.24 - превоз на стоки во друмскиот сообраќај.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

Управител на трговецот поединец е: Игор Стојкоски од Скопје со стан на ул. "Горче Петров-7" бр. 2.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 13528/99. (29858)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1347/2000, на регистарска влошка бр. 020279597-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за трговија на големо и мало АНИ Анета ДООЕЛ увоз-извоз, ул. "Пекљане" бр. 32, Скопје.

Содружник на трговското друштво е лицето: Анета Анастасова од Скопје, со стан на ул. "Пекљане" бр. 32.

Дејности кои трговското друштво ќе ги обавува се: 15.13, 15.21, 15.61, 15.81, 15.85, 17.40/1, 17.40/2, 17.53, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.20, 19.30, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 21.22, 21.23, 21.25, 25.12, 25.13, 25.22, 25.23, 25.24, 31.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.62, 36.63, 37.10, 37.20, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.23, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.20/1, 70.20/2, 70.20/3, 70.20/5, 70.31, 74.40, 74.81, 74.82, 74.84.

Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе ги обавува следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, консигнација, посредување во надворешнотрговскиот промет и малограничен промет со соседните земји Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Управителот го претставува и застапува друштвото без ограничување.

За управител на друштвото се именува Анета Анастасова од Скопје, која живее на ул. "Пекљане" бр. 32.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1347/2000. (29859)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3493/2000, на регистарска влошка бр. 020297977-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за транспорт, шпедиција и трговија БРЗИ ШПЕД Гагарин ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "1558" бр. 43.

Основач е: Петејчук Гагарин од Скопје, ул. "Благој Деспотов Шовел" бр. 14, Скопје.

Друштвото е основано со Изјава за ДООЕЛ на 05.05.2000 г. согласно ЗТД.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 71.10, 72.21, 71.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со својот имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Петејчук Гагарин од Скопје, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3493/2000. (29860)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3802/2000, на регистарска влошка бр. 020296027-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, услуги во градежништвото и рударство КАРБОН-МАК Елена и други ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 14/3.

Скратен назив: КАРБОН-МАК ДОО Скопје.

Основачи: Баткоска Елена од Струга, ул. "Вељко Влаховиќ" А2/16, Баткоски Васил од Струга, ул. "Вељко Влаховиќ" А2/16.

Дејности во внатрешниот промет: 25.22, 25.23, 25.24, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.53, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.70, 26.81, 26.82, 26.82/1, 26.82/2, 45.11, 45.12, 45.21, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.61, 51.62, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72, 55.11, 55.12, 55.21, 55.22, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 74.40, 74.83, 74.84.

Дејности во надворешниот трговски промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, работи на посредување во надворешнотрговскиот промет, изведуваче градежни работи во странство, продажба на стоки од консигнациони складишта на странски стоки.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Овластено лице за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Баткоска Елена - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3802/2000. (29861)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3690/2000, на регистарска влошка бр. 020301217-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за производство, промет и услуги ПЕТЦЕТАКИС - Пластика Македониас, извоз-увоз, ДООЕЛ Велес, ул. "Васа Кошулчева" бб.

Дејности: 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 60.24, 63.21, 63.40, 74.14, 74.40, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во надворешнотрговски промет, консигнација и реекспорт, меѓународна шпедиција.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот свој имот.

Леонидис Михаил - управител без ограничувања.

Единствен содружник е Пластика Македониас, Зона Синду Солун, Р. Грција.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3690/2000. (29867)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3963/2000, на регистарска влошка бр. 020295387-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар

Друштвото за производство, трговија и услуги ГОР-ДЕКС Гордана ДООЕЛ експорт-импорт Куманово, ул. "Никола Спасиќ" бр. 16.

Дејности: 15.13, 15.32, 15.33, 15.43, 15.51, 15.52, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.84, 15.85, 15.86, 15.89, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 21.21, 21.23, 21.25, 22.21, 22.22, 22.23, 22.25, 25.22, 25.23, 25.24, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 70.31, 71.10, 71.33, 72.10, 72.20, 72.60, 74.12, 74.20, 74.20/3, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.34, 93.01, 93.02, 93.05.

Дејности од областа на надворешнотрговскиот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија.

Во правниот промет Друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Единствен содружник на Друштвото е лицето Гордана Јовановска.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Гордана Јовановска - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3963/2000. (29868)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2234/2000, на регистарска влошка бр. 020296317-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за угостителство, промет и услуги КАЛИ-КОМ Перо ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, ул. "Таља Бикова" бр. 6, Гевгелија.

Основач на друштвото и единствен содружник е лицето Калинов Перо од Гевгелија со стан на ул. "Таља Бикова" бр. 6 во Гевгелија.

Фирмата има основачки капитал од 20.000,00 дм или 620.000 денари.

Управител на фирмата е Перо Калинов од Гевгелија. Дејности на фирмата се: 55.11, 55.12, 55.13, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.12, 21.21, 22.22, 22.23, 21.25, 24.30, 23.21, 15.81, 15.61/2, 15.82, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 15.31, 15.12, 15.13, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 70.21, 71.30, 73.01.

Дејности во надворешниот промет се: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, закуп, лизинг, посредување во надворешнотрговскиот промет, меѓународен транспорт на стоки во патниот сообраќај, услуги во меѓународниот патен сообраќај, лон доработка.

Друштвото одговара со имотот со кој располага.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2234/2000. (29869)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4189/2000, на регистарска влошка бр. 020298637-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за транспорт, производство, трговија и услуги ШКОРПИОН Драган ДООЕЛ увоз-извоз, с. Селемлија - Богданци.

Основач: Савиќ Драган од Селемлија - Богданци.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.30, 17.30, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.53, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.12, 18.22, 18.23, 18.24, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија, услуги на меѓународниот транспорт на стоки и патници, услуги на меѓународната шпедиција, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Савиќ Драган, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4189/2000. (29871)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 15838/99, на регистарска влошка бр. 020251277-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар ТП АС Трговија на мало Абди Сабит Зибер, ул. "Јајце" бр. 70, Скопје.

Основач: Абди Сабит Зибер од Скопје, ул. "Јајце" бр. 70.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26.

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица трговецот поединец одговара лично со целиот свој имот.

Абди Зибер - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 15838/99. (29872)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4051/2000, на регистарска влошка бр. 020296387-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало ФАТИХ-ПРОФИЛ, Зуаљ ДООЕЛ експорт-импорт, ул. "Караорман" бр. 13, Тетово.

Дејности: 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.20, 19.30, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 51.23, 51.16, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 60.22, 60.21, 60.23, 60.24, 63.11, 63.30, 63.40, 55.40, 55.30/1, 55.30/2, 65.12/3, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен превоз, транспорт на патници, меѓународен превоз, транспорт на стоки, реекспорт, посредување, консигнација.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Друштвото за обврските сторени во правниот промет одговара со ситот имот со кој располага.

Лице управител без ограничувања се именува Зуаљ Лутви кој е застапник и во надворешнотрговскиот промет без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4051/2000. (29873)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 13636/99, на регистарска влошка бр. 020220347-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основање на Друштвото за трговија на големо и мало ТЕСТ, Христо ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "34" бр. 6, Скопје.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.53, 51.54, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.48, 55.30, 55.40, 63.12, 65.12/3, 74.12, 74.13, 74.40, 74.84, 92.33, 93.05.

Во надворешнотрговското работење друштвото ќе ги обавува следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, комисиони работи, реекспорт, консигнација.

Во правниот промет со трети лица, друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е: Арсовски Христо - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 13636/99. (29874)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4029/2000, на регистарска влошка бр. 020296517-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето со ЗТД на Друштвото за производство, трговија и услуги КУМГРОС Благоја ДООЕЛ експорт-импорт Куманово, ул. "Тоде Думба" бр. 98.

Друштвото е основано со акт од 01.06.2000 година, а основач е Петковски Благоја од Куманово.

Дејности: 15.81/1, 15.82/2, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.50, 52.12, 50.30/2, 50.10, 50.50, 50.40/2, 51.21, 51.31, 51.38, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.64, 51.65, 51.53, 51.44, 51.54, 51.55, 51.56, 51.35, 51.22, 50.30/1, 50.40/1, 51.66, 74.12, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица, Друштвото одговара со сите свои средства.

Управител на Друштвото и застапник во надворешнотрговски промет е Петковски Благоја (без ограничување).

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4029/2000. (29875)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4196/2000, на регистарска влошка бр. 020300357-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето ТД како ДООЕЛ на Трговското друштво за производство, промет, услуги, посредување и застапување ЗАНА извоз-увоз, Сефедин ДООЕЛ Скопје, с. Долно Свиларе, Кондово.

Основач: Сефедин Алиу.

Изјава за основање бр. ТДР 01/1/00 од 06.06.2000 година.

Управител: Беким Али, без ограничување.

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.24, 01.25, 01.30, 02.01, 02.02, 05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.62, 15.71, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 16.00/1, 16.00/2, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 21.25, 26.25, 28.11, 28.12, 28.71, 28.72, 28.73, 50.20, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51,

51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 55.30/1, 55.30/2, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 72.30, 74.20/3, 74.30, 74.40, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, застапување на странски физички и правни лица, долгорочна производствена кооперација, услуги на истражување и пружање на користење на информации и знаење во стопанството, инженеринг и други услуги, извоз-увоз на стоки и услуги во малограничниот промет со соседните земји (Грција, Албанија, Србија и Бугарија).

Неограничени овластувања.

Целосна одговорност.

Застапување: Беким Али.

Овластени потписници: Сефедин Алиу, Беким Али.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4196/2000. (29876)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4021/2000, на регистарска влошка бр. 020296537-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД со ЗТД на САНКО Друштво за угостителство, трговија и услуги, Сакип ДООЕЛ, ул. "Крсте Асенов" бр. 22/2-22, Скопје.

Скратен назив: САНКО ДООЕЛ Скопје.

Основач: Сакип Ибишка од Скопје, с. Брод.

Средства: Средства за основање изнесуваат вкупно: 160.000 денари или 5000 дм.

Одговорност: не одговара, а ризикот го сноси во висина на основачкиот влог.

Дејности: 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.37, 51.41, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/2, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки, лица и шпедиција, консигнациона продажба, реекспорт, посредување и застапување на промет на стоки и услуги.

Обврски и права: Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Управител: Сакип Ибишка, с. Брод, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4021/2000. (29877)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3378/2000, на регистарска влошка бр. 020290317-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар ТП со ЗТД на Сендвичара СПЛИТ ТП Иванка Марко Тренковски Скопје, ул. "Коста Новаковиќ" бр. 20/4-16.

Основач: Иванка Марко Тренковски од Скопје, ул. "Коста Новаковиќ" бр. 20/4-16.

Фирма: Сендвичара СПЛИТ ТП Иванка Марко Тренковски Скопје, ул. "Коста Новаковиќ" бр. 20/4-16.

Седиште: Скопје, ул. "Коста Новаковиќ" бр. 20/4-16.

Овластување: Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Одговорност: Трговецот поединец за обврските во правниот промет со трети лица одговара лично со целиот свој имот.

Застапување: Иванка Марко Тренковски - управител без ограничување.

Дејности: 55.30/2.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3378/2000. (29878)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава земјоделско земјиште во КО Манастирец, Кавадарци, КП бр. 192, дел 2, план 001, скица 001, м.в. "Чавкарник", култура - нива, класа 5, со вкупна површина од 2326 м², во сопственост на Ристо Ристов од Кавадарци, видно од ИЛ бр. 111, за цена од 15.000,00 денари.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување - сопственици, заеднички сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште граничи со земјиштето што се продава), во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (1219)

Се продава земјоделско земјиште во КО Фариш, КП бр. 801, дел 1, план 008, скица 021, м.в. "Падини", катастарска култура - лозје, класа 5, со вкупна површина од 7241 м², и КО Фариш, КП бр. 801, дел 2, план 008, скица 021, м.в. "Падини", катастарска култура - пасиште, класа 4, со вкупна површина од 319 м², во сопственост на Марков Коло од с.Глишиќ, Кавадарци, видно од ИЛ бр. 32, издаден од Државен завод за геодетски работи, одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 50.000,00 денари.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување - сопственици, заеднички сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште граничи со земјиштето што се продава), во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (1220)

Се продава земјоделско земјиште во КО Глишиќ, Кавадарци, КП бр. 473, дел 2, план 005, скица 003, м.в. "Краишта", култура - лозје, класа 3, со вкупна површина од 6252 м², во сопственост на Глигорче Назоров од Кавадарци, видно од ИЛ бр. 608, за цена од 200.000,00 денари.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување - сопственици, заеднички сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште граничи со земјиштето што се продава), во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (1291)

Се продава земјоделско земјиште во КО Сопот, Кавадарци, КП бр. 1175, план 7, скица 584, м.в. "Лака", култура - нива, класа 2, со вкупна површина од 1604 м², во сопственост на Миланчо Наумов од с.Сопот, Кавадарци, видно од ПЛ бр. 795, за цена од 9.000,00 денари.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување - сопственици, заеднички сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште граничи со земјиштето што се продава), во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (1458)

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП бр. 427-3-5 нива од 3 класа на м.в. "Требеница" во површина од 2504 м², и цела КП бр. 428-3-5 нива од 3 класа на м.в. "Требеница" во површина од 1202 м² (на лице место претставуваат една парцела) заведени во ПЛ бр. 871 за КО Врапчиште, сопственост на Халими Кадри Абдураман од с.Врапчиште, за купопродажна цена од 380.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште ("Службен весник на РМ" бр.25/98), имаат право на првенствено купување, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Братство" бр. 5-А. (1448)

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП бр. 775/2-3-8 ливада од 4 класа на м.в. "Рупа" во површина од 502 м², и цела КП бр. 775/2-3-8 ливада од 4 класа на м.в. "Рупа" во површина од 775 м² (на лице место претставуваат една парцела) заведени во ПЛ бр. 957 за КО Здунџе, сопственост на Илџи Седат Азем од с.Здунџе, за купопродажна цена од 650.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште ("Службен весник на РМ" бр.25/98), имаат право на првенствено купување, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Братство" бр. 5-А. (1449)

Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/3 идеален дел (или на л.м. 930 м²) од КП бр. 1097-4-14 нива од 3 класа на м.в. "Камник" која целата е во површина од 2791 м², заведена во ПЛ бр. 755 за КО Градец, сопственост на Махмуди Буранедин, Махмуди Фадил, Махмуди Лазим, Махмуди Казим и Махмуди Садире сите од с.Градец, за купопродажна цена од 260.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште ("Службен весник на РМ" бр.25/98), имаат право на првенствено купување, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Братство" бр. 5-А. (1053)

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 357/4 на м.в. "Браница", овошна градина 2 класа, во вкупна површина 600 м² опишана по ПЛ бр. 34 на КО Слатина, за вкупна купопродажна цена од 81.000,00 денари, сопственост на Рамиз Јашари од с.Слатина - Тетово.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Наџи Зекири, ул. "ЈНА" бр. 41, Тетово. (1216)

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 1886/* на м.в. "Попови Јасики", нива 4 класа, во вкупна површина 1981 м², и КП бр. 1886/* на м.в. "Попови Јасики", нива 4 класа, во вкупна површина 1981 м², опишани по ПЛ бр. 1236 на КО Лешок, за вкупна ку-

попродажна цена од 390.000,00 денари, сопственост на Стојчевски Борче и Сучија Јекослав од Тетово, ул. "ЈНА" бр. 1/4.

Се повикуваат заедничките сопственици, сопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Наџи Зекири, ул. "ЈНА" бр. 41, Тетово. (1217)

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 7676/3* на м.в. "Клјуково", нива 4 класа, во вкупна површина 2557 м², опишана по ПЛ бр. 8061 на КО Тетово, за вкупна купопродажна цена од 320.000,00 денари, сопственост на Зибири Нервет од Тетово, ул. "М.Бафтијари" бр. 125.

Се повикуваат заедничките сопственици, сопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Наџи Зекири, ул. "ЈНА" бр. 41, Тетово. (1218)

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на КП бр. 1553 на м.в. "Кучебан" класа 5, со површина од 3437 м², заведена во ПЛ бр. 579 за КО Лавци, сопственост на продавачот Цуцевска Горѓи Евда од с.Дрмени - Ресен, за цена од 63.600,00 денари.

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен. (1454)

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на КП бр. 661 на м.в. "Кригли" класа 2, со површина од 2080 м², заведена во ПЛ бр. 137 за КО Арвати, сопственост на продавачот Љумани Фикирије од с.Крани - Ресен, за цена од 32.000,00 денари.

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен. (1284)

Се продава недвижен имот кој претставува КП бр. 2492, на м.в. "Аџемка" нива од 4 класа, во површина од 4608 м², опишана по ПЛ бр. 574 на КО Пирок, сопственост на Адил Гзим од с.Пирок - Тетово, за цена од 783.360,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сопствениците и соседите чиј недвижен имот се граничи со имотот што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Ариф Ибраими, ул. "ЈНА" бр.41/А, Тетово. (1289)

Се продава недвижен имот кој претставува КП бр. 6917/1, на м.в. "Деребој" нива од 3 класа, во површина од 3641 м², опишана по ПЛ бр. 8612 на КО Тетово, сопственост на Камили Саније од Тетово, ул. "Илинденска" бр. 154, за цена од 728.200,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сопствениците и соседите чиј недвижен имот се граничи со имотот што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Ариф Ибраими, ул. "ЈНА" бр.41/А, Тетово. (1290)

Се продава земјоделско земјиште во КО Неготино, вон, КП бр. 1254, во м.в. "Црно Поле", интензивно лозје со површина од 4032 м², во КО Неготино, вон, сопственост на Атанасов Паско од Неготино, ул. "Владо Арсов Шпанец" бр. 52, по цена 100.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудите да се достават до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (1288)

Се продава земјоделско земјиште во КО Неготино, вон, КП бр. 4065, во м.в. "Мечкарица", интензивно лозје со површина од 1403 м², во КО Неготино, вон, сопственост на Камчева Родна од Неготино, ул. "29-ти Ноември" бр. 2, по цена 33.950,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудите да се достават до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (1052)

Се продава 1/2 идеален дел од земјоделско земјиште на КП бр. 5702/2, план 010, скица 010, во м.в. "Големи Уши", катастарска култура нива, класа 6, во површина од 1360 м², во КО Марена, сопственост на Лазова Зора од Кавадарци, ул. "Б.Тодоров" бр. 2, за купопродажна цена од 10.000,00 денари, кое земјиште е евидентирано во ИЛ бр. 4582, КО Кавадариц 1 вон.

Се повикуваат заедничките сопственици, сопствениците и соседите чие што земјиште граничи со земјиштето што се продава и кои имаат првенствено право на купување, како и сите заинтересирани лица во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стојаноска, ул. "ЈНА" бр. 45, Кавадарци. (1247)

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 1630, план 007, скица 008, во м.в. "Горна Лока", катастарска култура и лозје, класа 2, во површина од 3478 м², во КО Марена, сопственост на Захарчиев Ордан Диме од Кавадарци, ул. "Киро Спанцов" бр. 57, за купопродажна цена од 90.000,00 денари, и кое земјиште е евидентирано во ИЛ бр. 1526, КО Марена.

Се повикуваат заедничките сопственици, сопствениците и соседите чие што земјиште граничи со земјиштето што се продава и кои имаат првенствено

право на купување, како и сите заинтересирани лица во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стојаноска, ул. "ЈНА" бр. 45, Кавадарци. (1246)

Се продава земјоделско земјиште во КО Марена, и тоа: на КП бр. 1354, план 007, скица 003, во м.в. "Горна Лока", катастарска култура 14100, класа 2, во површина од 2270 м², КП бр. 1355, план 007, скица 003, во м.в. "Горно Поле", катастарска култура 14100, класа 2, во површина од 1000 м², и на КП бр. 1356, дел 4, план 007, скица 003, во м.в. "Горна Лока", катастарска култура 14100, класа 2, во површина од 1610 м², во КО Марена, сосопственост на по 1/4 идеален дел на Кочев Андреа Петар од Кавадарци, ул. "Слога" бр. 4, Камов Андреа Ристо од Кавадарци, ул. "Слога" бр. 6 а, Камов Андреа Благоје од с.Марена и на Кочев Андреа Ацо од с.Марена, за купопродажна цена од 63.000,00 денари, а кое земјиште е евидентирано во ИЛ бр. 1210, КО Марена Кавадарци 1 вон.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие што земјиште граничи со земјиштето што се продава и кои имаат првенствено право на купување, како и сите заинтересирани лица во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стојаноска, ул. "ЈНА" бр. 45, Кавадарци. (1556)

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 653, план, скица 003/005, на м.в. "Јанковци", нива 4 класа со површина од 576 м², во КО Бајрамовци, опишано по ИЛ бр. 12, за цена од 40.000,00 денари, сопственост на Арслановски Руфат Џеваир од с.Житинани - Дебар.

Се повикуваат заедничките сопственици, сопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Агрон Чутра, ул. "Атанас Илиќ" 66, Дебар. (1110)

Се продава дел со површина од 386м², земјоделско земјиште КП бр. 458/4, дел 3, план, скица 002/005, на м.в. "Чука", култура пасиште 5 класа со површина од 825 м², во КО Џешиште, опишано по ИЛ бр. 183, за цена од 35.000,00 денари, сопственост на Тодоровски Петко Илија од Скопје, и дел со површина од 584 м², од земјоделско земјиште КП бр. 461/2 на план и скица 002/005 на м.в. "Чука", култура нива 6 класа, од вкупна површина 1200 м², во КО Џешиште, опишано во ИЛ бр. 20, за цена од 72.000,00 денари, сосопственост по 1/2 идеален дел на Тодоровски Петко Илија и Тодоровски Петко Борис.

Се повикуваат заедничките сопственици, сопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Агрон Чутра, ул. "Атанас Илиќ" 66, Дебар. (1111)

Се продава земјоделско земјиште и тоа лозје на КП бр. 20/4, план 003, скица 003, на м.в. "Улевица", класа 3, со површина од 3872 м², и пасиште на КП бр. 20/5, план 003, скица 003, на м.в. "Улевица", класа 4, со

површина од 151 м², за цена од 90.000,00 денари заведен во ИЛ бр. 208 за КО Вазарци, сопственост на Ило Марков од Кавадарци, ул. "Јован Планински" бр. 25.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште, право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава. Се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (1455)

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на КП бр. 2989/1, план 12, скица 900, на м.в. "Село", класа 3, со површина од 1009 м², за цена од 30.000,00 денари заведен во ПЛ бр. 379 за КО Сопот, сопственост на Тони Стојков од с.Сопот, Кавадарци.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште, право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава. Се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (1457)

Се продава земјоделско земјиште во вкупна површина од 1403 м², а кое се состои од нива класа 6, со површина од 697 м², земјиште под објект во површина од 206 м², и двор во површина од 500 м², и сите лежат на КП бр. 997, план 16, скица 20, м.в. "Село", КО Патишка Река, сопственост на Беќировски Дилавер од с.Студеничани, Скопје, за цена од 83.700,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Весна Стојчева, ул. "Иван Козаров" бр. 14, Општина Кисела Вода, Скопје. (1425)

Се продава земјоделско земјиште нива во вкупна површина од 1005 м², класа 6, построена на КП бр. 816/5, план 4, скица 10, м.в. "Кочинар", КО Морани, сопственост на Трпковска Вера ул. "Никола Вапцаров" бр. 7, Скопје, за цена од 124.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Весна Стојчева, ул. "Иван Козаров" бр. 14, Општина Кисела Вода, Скопје. (1266)

Се продава земјоделско земјиште лозје во вкупна површина од 576 м², кое лежи на КП бр. 627, план 3, скица 4, м.в. "Под Село", КО Света Петка, сопственост на Суловски Гафур од с.Света Петка, Скопје, за цена од 21.500,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Весна Стојчева, ул. "Иван Козаров" бр. 14, Општина Кисела Вода, Скопје. (1608)

Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште во Општина Чаир, ги известува сосопствениците, заедничките сопственици и сопствениците на граничните парцели со парцелите КП бр. 5681/10 и 5682/10, нива 4 класа во м.в. "Бел Камен" со површина од вкупно 490 м², КО Кучевиште, дека сопственикот на наведените парцели Дурански Стојан, ул. "Пребондова" бр. 18, Скопје, ги продава наведените парцели по цена од 110,00 денари за м².

Доколку наведените лица сакаат да го користат првенственото право на купување предвидено во Законот за земјоделско земјиште, потребно е во рок од 30 дена од објавување на овој оглас, да ја депонираат купопродажната цена во нотарски депозит. Во спротивно, продавачот ќе ја продаде на друг купувач.

(1074)

Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште во Општина Чаир, ги известува сосопствениците, заедничките сопственици и сопствениците на граничните парцели со парцелата КП бр. 4865, нива 6 класа во м.в. "Лопушани" со површина од 1040 м², и КП бр. 4865, нива 5 класа во м.в. "Лопушани" со површина од 2073 м², КО Љубанци, дека сопственикот на наведените парцели Павловски Ангеле, ул. "Илинденска" бр. 70, Скопје, ги продава наведените парцели по цена од 60,00 односно 50,00 денари за м².

Доколку наведените лица сакаат да го користат првенственото право на купување предвидено во Законот за земјоделско земјиште, потребно е во рок од 30 дена од објавување на овој оглас, да ја депонираат купопродажната цена во нотарски депозит. Во спротивно, продавачите ќе ја продадат на друг купувач.

(1279)

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 3009 во м.в. "Глоговец" ливада класа 4, во површина од 2817 м², градина на КП бр. 3010 класа 4 во површина од 185 м², и нива КП бр. 3011, класа 4 во површина од 2059 м², во КО Никодин по ПЛ бр. 270, сопственост на Ицески Трајче од Прилеп, ул. "Страшо Пинџур" бр. 33, по цена од 180 ДЕМ за еден декар.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците на граничните парцели чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на излегување во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за понудите, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да ги доставуваат до нотарот Стојаноска Елизабета, ул. "Јоска Јорданоски" бр. 2, Прилеп.

(1452)

Се продава земјоделско земјиште во КО Новачани, сопственост на Чакаровски Тони од Велес, ул. "Благој Нечев" бр. 71, и тоа: 4/60 идеален дел од култура нива, 4 бонитетна класа, површина 30134 м², КП бр. 326, план 004, скица 021, м.в. "Реката", заведена во ИЛ бр. 92 за КО Новачани.

Наведениот имот се продава за цена од 200 ДЕМ во денарска противвредност.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Елена Мартинова од Велес, со седиште на ул. "Маршал Тито" бр. 44. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (1450)

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 3556, план 20, скица 155, во м.в. "Велешки пат", 14000 класа 2, во површина од 2861 м², и КП бр. 3557 м², план 20, скица 155, во м.в. "Велешки пат", 11000 класа 4, во површина од 690 м², и двете заведени во ИЛ бр. 19221, за КО Куманово, на име на сосопствениците Николовска Милка, Славковска Љиљана и Михајловска Владанка, за вкупна купопродажна цена од 150,00 денари по м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавување на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Марјан Коцевски од Куманово, ул. "11 Октомври" бр. 4. (1287)

Се продава земјоделско земјиште нива КП бр. 2344, план 6, скица 24, во м.в. "Село", класа 5, во површина од 2013 м², заведена во ПЛ бр. 78, за КО Орашак, на име Пиригов Иван од Куманово, за вкупна купопродажна цена од 40.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавување на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Марјан Коцевски од Куманово, ул. "11 Октомври" бр. 4. (1420)

Се продава недвижен имот построен на КП бр. 676, план 4, скица 7, во м.в. "ВИС", култура ливада со површина од 5030 м², класа 2, во КО Петровец, по цена од 10.000 ДЕМ во сопственост на Спасевски Никола од Скопје, с.Петровец, кој имот е евидентиран во ПЛ бр. 69.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се разменува, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Весна Паунова, бул. "Јане Сандански" бр. 7/16, Скопје. (1215)

Се врши продажба на 2/4 идеален дел од земјоделско земјиште КП бр. 312/5, план 5, скица 4, м.в. "Село", култура лозје, класа 3, површина 1755 м², во КО Кадино, сопственост на Крстевски Драгомир и Стоја од Скопје, ул. "Христо Ботев" бр. 4/4, по цена 15 ДЕМ од м², во денарска противвредност.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Матилда Бабиќ, ул. "Јани Лукровски" бб, ТЦ Автокоманда, Општина Гази Баба, Скопје. (1262)

Се продава земјоделско земјиште - нива построена на КП бр. 4488, план 79, скица 1, м.в. "Бунарче", класа 3 нива, со површина од 2035 м², во КО Гостивар, сопственост на Амзаи Рушан Намик од с.Дебреше, Гостивар, за цена од 300.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Весна Василеска, ул. "Б.Гиноски" бб, Гостивар. (1112)

Се продава недвижен имот - земјоделско земјиште построено на КП бр. 1104, м.в. "Јегровец", култура

нива, класа 1, со површина од 1846 м², за КО Радишани, сопственост на Пирковски Стојан, за цена од 553.800,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и граничарите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ, Општина Чаир, ул. "Костурска" бр. 18/5-1, Скопје. (1073)

Се продава недвижен имот - земјоделско земјиште построено на КП бр. 2942, м.в. "Грамада", култура нива, класа 4, со површина од 2234 м², за КО Кучевиште, сопственост на Кољевиќ Воислав, за цена од 245.740,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и граничарите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ, Општина Чаир, ул. "Костурска" бр. 18/5-1, Скопје. (1543)

Се продава земјоделско земјиште идеална шеснаестина од КП бр. 188, во површина од 1.69.19 ХА, култура нива, во м.в. "Дабица" КО Канино, сопственост на Нешковски Манули од с. Канино, за продажна цена од 20.000,00 денари.

Се повикуваат сосопствениците, сопствениците на парцелите што граничат со погоренаведената парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на РМ", доколку се заинтересирани, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот м-р Божидар Кочов, бул. "1-ви Мај" бр. 152, Битола. (1066)

Се продава земјоделско земјиште нива КП бр. 32, во м.в. "Селиште" класа 7, во површина од 1583 м², КО Барешани, сопственост на Вангел Димовски од Битола, за цена од 30.000,00 денари.

Се повикуваат сосопствениците, сопствениците на парцелите што граничат со погоренаведената парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на РМ", доколку се заинтересирани, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот м-р Божидар Кочов, бул. "1-ви Мај" бр. 152, Битола. (1554)

Се продава една идеална петина од земјоделско земјиште, катастарска култура нива, класа 2, на КП бр. 2027, во м.в. "Тополка", во вкупна површина од 5227 м², заведена во ИЛ бр. 3907, за КО Варош, сопственост на Урдиноски Тошко Василе од Прилеп, ул. "Климент Охридски" бр. 3/28, за цена од 31.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици и сосопствениците во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка Горбиоски" бб. (1451)

Се продава 1/4 идеален дел од недвижен имот - кука со вкупна површина под објект од 178 м², со право

на користење на двор со вкупна површина од 282 м², а кој недвижен имот лежи на КП бр. 431/14, план 6, скица 12, на м.в. "Село", заведено во ПЛ бр. 987 за КО Горче Петров како сосопственост на Стојановска Љубица од Скопје, бул. "Црвена Армија" бр. 16, за продажна цена од 1.100.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Папазов, ул. "Горче Петров" бр. 22, Скопје. (1447)

Се продава земјоделско земјиште - нива 2/3 идеален дел на КП бр. 3527/3, план 16, скица 39, во КО Кучково, м.в. "Ломче", нива 7 класа, со површина од 827 м², сопственост на Мирчев Зоран, според ПЛ бр. 784 на КО Кучково, за цена од 80,00 денари за м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мери Весова, ул. "Горче Петров" бр. 10-а, локал 2, Скопје. (1535)

Сопственикот Крстевска Зорка, од Скопје, ул. "Горги Поп Христов" бр. 4/1-7, делот од својата недвижност лозје 4 класа, во м.в. "Пирков Рид", на КП бр. 6187, во површина од 1/4 односно 900 м², според ПЛ бр. 891, КО Кучевиште, го продава за цена во износ од 30,00 денари за м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците на граничните парцели чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават до нотарот Ирфан Јонувоски, општина Чаир, Скопје, ул. "2 Македонски Бригади" бр. 54. (1483)

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 353, план 3, скица 10, КО Волково, м.в. "Црквиште", нива 3 класа, во површина од 400 м², по цена од 110.000,00 денари, сопственост на Горѓија Јанески.

Се повикуваат сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, а изјавите да ги достават до нотар Ленка Мицајкова, ул. "Дрезденска" бр. 15, локал 10, Општина Карпош - Скопје. (1479)

Кебакоски Благоја од с.К.Село, Прилеп, врши продажба на својот недвижен имот заведен во ПЛ бр. 73, за КО Кадино Село, КП бр. 1136, м.в. "Село", нива 3 класа, површина 6398 м², купопродажната цена за погоре наведениот недвижен имот изнесува 70.000,00 денари.

Се повикуваат сосопствениците, сопствениците чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавување на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Боге Дамески, ул. "Андон Слабејко" бр. 8, Прилеп. (1555)

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 588 на м.в. "Габер", шума 2 класа, во вкупна површина

3397 м², опишано по ПЛ бр. 9 на КО Жилче, за вкупна купопродажна цена од 220.000,00 денари, сопственост на Милевски С.Стојан од с.Жилче, Тетово.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Нади Зекири, ул. "ЈНА" бр. 41, Тетово. (1629)

Се продава земјоделско земјиште и тоа овошна градина на КП бр. 988 на м.в. "Бојкоец" класа 4, со површина од 386 м², заведена во ИЛ бр. 49 за КО Златари, сопственост на продавачот Нечовски Никола Јордан од Ресен, за цена од 5.000,00 денари.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен. (1633)

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на КП бр. 97 на м.в. "Врби" класа 4, со површина од 2565 м², заведена во ПЛ бр. 67 за КО Перово, сопственост на продавачот Маринчевски Борис Крсте од Ресен, за цена од 93.000,00 денари.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен. (1631)

Се продава дел од објект - означен како една идеална четвртина од КП бр. 849 на м.в. "Село" во површина од 140 м², КО Лабуништа, сопственост на Тафиловски Емин од с.Лабуништа, Струга, за цена од 32.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците на граничните парцели чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудата да ги достават до нотарот Афрдита Билали, ул. "Струшки Кепенци" бр. 1, Струга. (1221)

Се продава недвижност означена како КП бр. 2372/1 катастарска култура нива, на м.в. "Сенокос" класа 3, во површина од 1901 м², КО Мислешево, Струга, сопственост на Боческа Марија од с.Мислешево, Струга, за цена од 359.289,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците на граничните парцели чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудата да ги достават до нотарот Афрдита Билали, ул. "Струшки Кепенци" бр. 1, Струга. (1222)

Јошески Стојче Алексо од Прилеп, ул. "Мице Козар" бр. 38, врши продажба на својот недвижен имот заведен во ИЛ бр. 32561 за КО Прилеп 3/11 идеален дел од КП бр. 219, план 003, скица 003, во м.в. "Поводеници" култура нива класа 3, во површина од 5513 м².

Продажната цена на наведениот имот изнесува 60.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците на граничните парцели чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудата да ги достават до нотарот Дано Рошкоски, бул. "Гоце Делчев" зграда Македонија, локал 14, Прилеп. (1630)

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 1153 м.в. "Црни Слогови" нива класа 4, во површина од 1185 м², опишана по ИЛ бр. 384 за КО Крклино, сопственост на Ангелевски Симеон од с.Крклино, Битола, за цена од 12.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците на граничните парцели чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за понудата, во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудата да ги достават до адвокатот Митровски Трајан, бул. "1-ви Мај" бр. 236, Битола. (1636)

Сопствениците Ѓеорѓи Божиновски од Скопје, ул. "АВНОЈ" бр. 14/1-5 и Цветанка Божиновска од Скопје, ул. "Даме Груев" бр. 5/4-7 понудуваат на продажба нивното земјиште што претставува лозје КП бр. 606/10 план 4, м.в. "Кремењарник" класа 4, во површина од 596 м², КО Волково сопственост според ПЛ бр. 616, според следните услови: за цена од 14.500 ДЕМ во денарска противвредност по курс на денот на плаќањето, плаќањето на купопродажната цена се врши веднаш со склучување на договорот, а данокот на промет паѓа на товар на купувачот.

Се повикуваат соседите сопственици на земјиштата кои граничат со катастарската парцела предмет на понудата да се произнесат во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот, дали ја прифаќаат понудената вредност и услови. Понудите се доставуваат со депонирање на купопродажната вредност кај нотарот Слободан Поповски од Скопје, ул. "Даме Груев" бр. 7 мезанин.

Во колку во назначениот рок не се депонира купопродажната вредност и прифатат условите кај нотарот, сопствениците се слободни да ја вршат продажбата на земјиштето на трето лице. (1278)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр.1169546/98, издаден од ОВР- Струга на име Зекири Цветан, с. Делогожда, Струга. (1570)

Пасош бр.0470101 на име Киро Карадоски, ул. "Карпош" бр.7-3/10, Битола. (1582)

Пасош бр.1063614/98, издаден од УВР - Куманово на име Јашари Реџеп, с.Опае, Куманово. (1598)

Пасош бр. 1169069/99, издаден од УВР - Куманово на име Мамути Ариф, с.Липково, Куманово. (1600)

Пасош бр.1334415/99, издаден од УВР - Скопје на име Муса Ибраими, ул. "1" бр.228, с.Арачиново, Скопје. (1602)

Пасош бр. 159863/94, издаден од УВР - Скопје на име Музафера Салихич, ул. "А.Панов" бр.163/1-15, Скопје.

Пасош бр.719495, издаден од ГУВР-Скопје на име Фериз Буки, ул. "146" бр.20, Скопје. (1610)

Пасош бр.0851032, издаден од УВР-Велес на име Бушевац Медина, с.Отиштино, Велес. (1611)

Пасош бр.1133596/98 на име Куртоски Муртезан, с.Скудриње, Гостивар. (1614)

Пасош бр.1297851, на име Цапа Деско, Дебар. (1615)

Пасош бр. 825232/96 на име Сали Рамиз, ул. "Браќа Симоски" бр. 30, Тетово. (1627)

Пасош бр. 1109312/98, издаден од УВР - Тетово на име Абдил Максуди, с. Радиовце, Тетово. (1137)

Чекови од бр. 1271954 до 1271961, од тековна сметка бр. 5934344, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Николовски Веселин, Скопје. (1545)

Чекови од бр. 4117120 до 4117134 и 3531561, од тековна сметка бр. 13496429, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Божиновски Милко, Скопје.

Чекови бр. 235754, 235756 и 215873, од тековна сметка бр. 10094564, издадени од Земјоделска банка АД Скопје на име Митковски Благоја, Скопје. (1604)

Работна книшка на име Симоновска Соња, Скопје. (1559)

Работна книшка на име Стаменков Горан, ул. "Охридска" бр. 53, Кочани. (1559)

Работна книшка на име Милановски Горан, ул. "Карпош" бр. 210/11, Куманово. (1560)

Работна книшка на име Велкоски Трпе, ул. "15-ти Корпус" бр. 210/11, Охрид. (1561)

Работна книшка на име Димовски Димче, Скопје. 1572

Работна книшка на име Митко Мехазиски, с. Блатец, Винаца. (1573)

Работна книшка на име Стојка Димитровска, ул. "Никола Карев" бр. 3, Крива Паланка. (1574)

Работна книшка на име Усеини Дјури, Струга. (1575)

Работна книшка на име Зиба Бекич, Струга. (1576)

Работна книшка на име Николовски Илчо, ул. "Партизанска" бр. 75/39, Битола. (1580)

Работна книшка на име Николовска Марија, ул. "Партизанска" бр. 75/39, Битола. (1581)

Работна книшка на име Ибрахими Салаи, Тетово. (1582)

Работна книшка на име Муарем Камбери, Тетово. (1583)

Работна книшка на име Менсур Исени, с. Кондово, Скопје. (1595)

Работна книшка на име Крстевски Горан, Скопје. (1597)

Работна книшка на име Азиз Сулејмани, с. Никуштак, Скопје. (1597)

Работна книшка на име Раиф Љатиџи, Скопје. (1601)

Свидетелство за 8 одделение на име Максудоски Фарук, с. Лабуништа, Струга. (1562)

Свидетелство за 7 одделение на име Алимоска Алмира, с. Лабуништа, Струга. (1563)

Свидетелство за 8 одделение на име Дашмир Н. Насуфи, с. Велешта, Струга. (1564)

Свидетелство за 8 одделение на име Ветон Јонуз Речи, с. Велешта, Струга. (1565)

Свидетелство на име Кузманова Марина ул. "Балканска" бр. 123, Штип. (1566)

Свидетелства за 1, 2, 3, 4 година на име Мирије Бафтијари, Тетово. (1568)

Свидетелство за 8 одделение на име Џемал Арифџи, с. Шипковица, Тетово. (1569)

Свидетелство на име Митаноски Спиро, с. Томино Село, Македонски Брод. (1585)

Свидетелство за 8 одделение на име Илази Илаз, Тетово. (1588)

Свидетелство за 8 одделение на име Целадини Мевлан, Тетово. (1591)

Свидетелство за 8 одделение на име Мехмеди Целил с. Пирок, Тетово. (1592)

Свидетелство за 8 одделение на име Ашим Демир, с. Пирок, Тетово. (1593)

Свидетелство на име Крсто Стојчески, ул. "К.Р. Дрнц" бр. 48, Тетово. (1594)

Свидетелство за 8 одделение, издаден од ОУ во с. Долно Свиляри на име Зекије Салахи, с. Радуша, Скопје. (1609)

Индекс бр. 10730, издаден од Филолошки Факултет - Скопје на име Трајчевска Радица, Скопје. (1605)

Диплома, издадена од ММУ "Панче Арсовски" Скопје на име Спасева Славица и Илинден, Скопје. 1599

Здравствена книшка на име Николовска Марија, ул. "Партизанска" бр. 75/39, Битола. (1583)

Лична карта на име Јусуфи Ашарије, с. Желино, Тетово. (1590)

Даночна картичка бр. 4017993118081, издадена од Управа за приходи Куманово на име Аптека "Дувлис", Куманово. (1607)

Чекови од бр. 01043615 до 01043622, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје - Филијала - Гостивар на име Калина Горѓиоска, ул. "П. Попоски" бр. 22, Гостивар. (1608)

Пасош бр. 159373, издаден од ОВР - Дебар на име Зунче Аретим. (1618)

Пасош бр. 356596/94, издаден од УВР - Скопје на име Татјана Горѓоска - Филипова, ул. "Добромир Хрс" бр. 18 а, Скопје. (1618)

Пасош бр. 357043/94, издаден од УВР - Скопје на име Филипов Звонко, ул. "Добромир Хрс" бр. 18 а, Скопје. (1618)

Пасош бр. 151813/94, издаден од УВР - Велес на име Димовски Ангелко, ул. "Игманска" бр. 81, Велес. (1621)

Пасош бр. 639534/95, издаден од УВР - Скопје на име Буши Имер, ул. "Јајце" бр. 77, Скопје. (1623)

Пасош бр. 0858645/96, издаден од ОВР - Делчево на име Стоичов Орце, ул. "М. Тито" бр. 16, Делчево. (1632)

Пасош бр. 191706 на име Џеват Мустафи, с. Долна Бањица, Гостивар. (1634)

Пасош бр. 763783/95, издаден од УВР - Скопје на име Илиќ Драгиша, ул. "Д. Поповиќ" бр. 2/12, Скопје. (1635)

Пасош бр. 930374/96, издаден од УВР - Скопје на име Јашар Кенијан, ул. "Морава" бр. 31, Скопје. (1640)

Пасош бр. 1064533/97, издаден од УВР - Скопје на име Јашар Нешат, ул. "Морава" бр. 31, Скопје. (1641)

Пасош бр. 0788826/95, издаден од УВР - Скопје на име Теофиловска Мира ул. Козјак бр. 68/3-3, Скопје. (1645)

Пасош бр. 1376293/00, издаден од УВР - Скопје на име Ремзо Хоџиќ, ул. "153" бр. 40, Скопје. (1646)

Пасош бр. 0984592 на име Пеџкл Бистра, ул. "Титоградска" бр. 15, Гевгелија. (1648)

Пасош бр. 974995, издаден од ГУВР - Скопје на име Ибова Ајша, ул. "Јуриј Розентал" бр. 9-а, Скопје. (1654)

Пасош бр. 1034004, издаден од ГУВР - Скопје на име Азизи Бекич, ул. "М. Рајчевиќ" бр. 62, Тетово. (1657)

Пасош бр. 1141352, издаден од ГУВР - Скопје на име Шкријељ Редџи, ул. "Павле Илиќ" бр. 5/2/3, Скопје. 1659

Пасош бр. 1131934/98, издаден од УВР - Тетово на име Абдули Емир, с. Боговиње, Тетово. (223)

Пасош бр. 267077, издаден од УВР - Куманово на име Џемије Шабани, ул. "Веселин Вуевски" бр. 52, Куманово. (1616)

Чекови од бр. 5102188 до 5102195, од тековна сметка бр. 5167903, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Минковски Добре, Скопје. (1616)

Чекови од бр. 4461385 до 4461388, од тековна сметка бр. 7810191, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Чкалеска Рајна, Скопје. (1644)

Чекови од бр. 0060004200946 до 0060004200952, од тековна сметка бр. 06354790, издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Атанасова Каролина, Скопје. (1622)

Работна книшка на име Стојановска Соња, с. Брњарци, Скопје. (1622)

Работна книшка на име Усеин Судахан, Скопје. 1624

Работна книшка на име Маријан Перески, Скопје. 1626

Работна книшка на име Дојчинов Трајче, Скопје. 1626

Работна книшка на име Каревски Јасмина, Скопје. 1639

Работна книшка на име Каревски Зоран, Скопје. 1639

Работна книшка на име Лазаревска Ленче, Скопје. 1660

Работна книшка на име Ахмед Кадри, Скопје. 1660

Свидетелства за 7 и 8 одделение, издадени од ОУ "Партенија Зогравски" Скопје на име Петар Ристовски, Скопје. (1617)

Индекс бр. 2075, издаден од ФМУ - Скопје на име Александар Китевски, Скопје. (1643)

Здравствена книшка на име Ивановски Илче, ул. "4 Јули" бр. 24, Ресен. (628)

НАМЕРУВАНО НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНА ГЛАВНИНА

АД Жито Битола Магнолија ДОО Битола објавува оглас за намера за намалување на основната главнина и е согласна врз основа на барање на доверителите да им го исплати побарувањето или да им даде гаранција.

Управител,
Мишевски Менде с.р.

Врз основа на член 22 и 23 од Договорот за усогласување на претпријатие во трговско друштво на ДПУТ "МПС" Влада и др. д.о.о. Куманово, управителот на 01.02.2001 година, донесе

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНА ЦЕНА НА ПУРИ И ЦИГАРИЛОСИ

1. Малопродажната цена на пурите и цигарилосите се утврдува како што следува во спецификацијата дадена во прилог на оваа одлука.

2. Оваа одлука ќе се применува од денот на нејзиното донесување.

За "МПС" Влада и др. д.о.о.
Управител,
Влада Илевски, с.р.

Р.Б.	Назив на артиклот	Парчи ња во кутија	Тежска (гр.) /парче	Вкупна тежска (гр.)	Малопродаж на цена (денари) со ДДВ 19%
		1	2	(1X2) 3	4

ЦИГАРЕТОС: "ARNOLD ANDRE - CLUBMASTER CIGARILLOS/"

1	Vanilla Filter Mild&Light arom	20	1.35	27.00	540.00
---	--------------------------------	----	------	-------	--------

ПУТЕ: "ARNOLD ANDRE - CLUBMASTER CIGARS/"

2	Vanilla Tubes Mild&Light arom	1	3.55	3.55	120.00
---	-------------------------------	---	------	------	--------

ЦИГАРЕТОС: "ARNOLD ANDRE - HANDELSGOLD CIGARILLOS/"

3	Vanilla Tip-Cigarillos aromatic	5	2.80	14.00	140.00
---	---------------------------------	---	------	-------	--------

ПУТЕ: "ARNOLD ANDRE - INDEPENDANCE/"

4	Cigars Tubos aromatic	5	8.50	42.50	780.00
---	-----------------------	---	------	-------	--------

5	Small Filter Cigars aromatic	20	1.19	23.80	480.00
---	------------------------------	----	------	-------	--------

ПУТЕ И ЦИГАРЕТОС: "HENRI WINTERMANS"

6	Cafe Creme 10	10	0.98	9.80	190.00
---	---------------	----	------	------	--------

7	Cafe Creme Mild 10	10	0.79	7.90	190.00
---	--------------------	----	------	------	--------

8	Cafe Creme Tip 50	50	1.00	50.00	1,150.00
---	-------------------	----	------	-------	----------

9	Cafe Creme Tip 10	10	1.00	10.00	220.00
---	-------------------	----	------	-------	--------

10	Cafe Creme Noir 10	10	1.22	12.20	210.00
----	--------------------	----	------	-------	--------

11	Half Corona 5	5	3.52	17.60	250.00
----	---------------	---	------	-------	--------

12	Half Corona 25 Dr.	25	3.52	88.00	1,250.00
----	--------------------	----	------	-------	----------

13	Corona De Luxe 2	2	6.40	12.80	340.00
----	------------------	---	------	-------	--------

14	Slim Panetella 5	5	1.72	8.60	140.00
----	------------------	---	------	------	--------

15	Slim Panetella 50	50	1.72	86.00	1,420.00
----	-------------------	----	------	-------	----------

16	Slim Corona 2	2	5.85	11.30	370.00
----	---------------	---	------	-------	--------

ПУТЕ И ЦИГАРЕТОС: "AGU"

17	Agu Filter Regular	10	1.28	12.80	220.00
----	--------------------	----	------	-------	--------

18	Agu Filter Flavour	10	1.30	13.00	220.00
----	--------------------	----	------	-------	--------

19	Filter Tip	5	1.15	5.75	100.00
----	------------	---	------	------	--------

20	Mehari's Original	10	1.15	11.50	210.00
----	-------------------	----	------	-------	--------

21	Mehari's Mild & Light	10	1.59	15.90	220.00
----	-----------------------	----	------	-------	--------

22	Mehari's Mild & Sweet	10	1.59	15.90	220.00
----	-----------------------	----	------	-------	--------

23	Senoritas	5	3.08	15.30	190.00
----	-----------	---	------	-------	--------

24	Corona	5	6.27	31.35	320.00
----	--------	---	------	-------	--------

ЦИГАРЕТОС: "PANTER"

25	Lights	10	1.05	10.50	200.00
----	--------	----	------	-------	--------

26	Small	10	1.10	11.00	200.00
----	-------	----	------	-------	--------

27	Arome	10	1.10	11.00	200.00
----	-------	----	------	-------	--------

28	Mignon de Luxe	20	1.18	23.60	420.00
----	----------------	----	------	-------	--------

29	Vitesse de Luxe	10	1.48	14.80	280.00
----	-----------------	----	------	-------	--------

ПУТЕ И ЦИГАРЕТОС: "DANNEMANN"

30	Al Capone Sweets	10	1.80	18.00	280.00
----	------------------	----	------	-------	--------

31	Moods	10	1.35	13.50	280.00
----	-------	----	------	-------	--------

32	Moods Filter	20	1.53	30.60	820.00
----	--------------	----	------	-------	--------

33	Moods Tubos	4	3.40	13.60	820.00
----	-------------	---	------	-------	--------

ПУТЕ И ЦИГАРЕТОС: "WILLEM I"

34	Senoritas Slim Corona	5	2.95	14.75	230.00
----	-----------------------	---	------	-------	--------

35	W & M Wings AB 75	10	1.10	11.00	270.00
----	-------------------	----	------	-------	--------

36	W & M Wings AB 105	10	1.75	17.50	310.00
----	--------------------	----	------	-------	--------

37	W & M Wings Tropic Delight	20	1.35	27.00	550.00
----	----------------------------	----	------	-------	--------

38	W & M Wings Cool Breeze	20	1.10	22.00	480.00
----	-------------------------	----	------	-------	--------

ПУТЕ: GENERAL CIGAR - MACANUDO

39	8 - 8 - 8	1	13.87	13.87	800.00
----	-----------	---	-------	-------	--------

40	Baron de Rothchild	1	11.20	11.20	510.00
----	--------------------	---	-------	-------	--------

41	Claybourne	1	5.80	5.80	330.00
----	------------	---	------	------	--------

42	Crystal	1	13.40	13.40	890.00
----	---------	---	-------	-------	--------

43	Duke of Devon	1	10.20	10.20	450.00
----	---------------	---	-------	-------	--------

44	Hampton Court	1	10.80	10.80	510.00
----	---------------	---	-------	-------	--------

45	Majesty (Torpedo)	1	14.00	14.00	590.00
----	-------------------	---	-------	-------	--------

46	Petit Corona	1	7.00	7.00	380.00
----	--------------	---	------	------	--------

47	Portofino	1	8.80	8.80	520.00
----	-----------	---	------	------	--------

48	Prince of Wales	1	21.20	21.20	830.00
----	-----------------	---	-------	-------	--------

49	Prince Phillip	1	18.10	18.10	580.00
----	----------------	---	-------	-------	--------

50	Trump	1	11.53	11.53	540.00
----	-------	---	-------	-------	--------

Р.Б.	Назив на артиклот	Парчи ња во кутија	Тежска (гр.) /парче	Вкупна тежска (гр.)	Малопродаж на цена (денари) со ДДВ 19%
		1	2	(1X2) 3	4

ПУТЕ: GENERAL CIGAR - MACANUDO VINTAGE

51	Vintage No.I	1	18.80	18.80	1,030.00
----	--------------	---	-------	-------	----------

52	Vintage No.IV	1	11.00	11.00	890.00
----	---------------	---	-------	-------	--------

53	Vintage No.VIII	1	12.70	12.70	1,050.00
----	-----------------	---	-------	-------	----------

54	Vintage No.XX	1	13.70	13.70	2,310.00
----	---------------	---	-------	-------	----------

ПУТЕ: GENERAL CIGAR - MACANUDO ROBUSTO

55	Duke of Devon	1	10.20	10.20	440.00
----	---------------	---	-------	-------	--------

56	Baron de Rothchild	1	11.20	11.20	510.00
----	--------------------	---	-------	-------	--------

57	Prince Phillip	1	18.10	18.10	590.00
----	----------------	---	-------	-------	--------

58	Petit Corona	1	7.00	7.00	380.00
----	--------------	---	------	------	--------

59	Hampton Court	1	10.80	10.80	510.00
----	---------------	---	-------	-------	--------

60	Hyde Park	1	13.40	13.40	500.00
----	-----------	---	-------	-------	--------

61	Diplomat	1	12.68	12.68	510.00
----	----------	---	-------	-------	--------

ПУТЕ: GENERAL CIGAR - MACANUDO MADURO

62	Prince Phillip	1	18.03	18.03	580.00
----	----------------	---	-------	-------	--------

63	Baron de Rothchild	1	12.43	12.43	510.00
----	--------------------	---	-------	-------	--------

64	Hyde Park	1	14.82	14.82	510.00
----	-----------	---	-------	-------	--------

65	Duke of Devon	1	10.48	10.48	450.00
----	---------------	---	-------	-------	--------

66	Diplomat	1	13.09	13.09	510.00
----	----------	---	-------	-------	--------

ПУТЕ: GENERAL CIGAR - DON SEBASTIAN

67	Lonsdale	1	11.50	11.50	250.00
----	----------	---	-------	-------	--------

68	Corona	1	10.28	10.28	270.00
----	--------	---	-------	-------	--------

69	Toro	1	13.60	13.60	280.00
----	------	---	-------	-------	--------

70	Churchill	1	18.85	18.85	300.00
----	-----------	---	-------	-------	--------

ПУТЕ: GENERAL CIGAR - EXCALIBUR

71	Excalibur No.1	1	16.32	16.32	870.00
----	----------------	---	-------	-------	--------

72	Excalibur No.2	1	13.15	13.15	820.00
----	----------------	---	-------	-------	--------

73	Excalibur No.3	1	11.34	11.34	590.00
----	----------------	---	-------	-------	--------

74	Excalibur No.4	1	9.07	9.07	510.00
----	----------------	---	------	------	--------

75	Excalibur No.5	1	10.43	10.43	540.00
----	----------------	---	-------	-------	--------

76	Excalibur No.6	1	8.35	8.35	490.00
----	----------------	---	------	------	--------

77	Excalibur No.7	1	8.35	8.35	470.00
----	----------------	---	------	------	--------

78	Excalibur No.8	1	3.17	3.17	270.00
----	----------------	---	------	------	--------

79	Excalibur Banquets	1	13.15	13.15	880.00
----	--------------------	---	-------	-------	--------

СОДРЖИНА

	Страница
239. Закон за ограничување на изворните приходи за финансирање на јавните потреби за 2001 година.....	221
240. Закон за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход.....	222
241. Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност.....	229
242. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	230
243. Одлука за изменување на Методологијата за формирање на цените на одделни видови енергија.....	230
244. Упатство за начинот на пресметување и плаќање на аконтациите на персоналниот данок на доход на личните примања.....	230
Исправка на Решението за определување на опремата која може да се увезе без плаќање царина.....	240

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Марија Лељошкин.

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 40100-603-12498. Бр. за ДДВ МК – 4030987108771. Депозитор – Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" – АД – Скопје.